



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегилата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-931

Среда, 15 јуни 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XVI

Цена на овој број е 100.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 28-010 28-417 и 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

309.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА НАУЧНА РАБОТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за Сојузниот фонд за научна работа, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 година.

ПР бр. 8

4 јуни 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА НАУЧНА РАБОТА

I. Основни одредби

Член 1

Се основува Сојузен фонд за научна работа (во натамошниот текст: Фонд).

Средствата на Фондот се употребуваат за поттикнување и помагање на научната работа од првенствено значење за остварување на задачите на општествениот план и за општиот општествен напредок.

Член 2

Средствата на Фондот се обезбедуваат со сојузниот општествен план во сојузниот буџет или од други извори.

Средствата на Фондот се обезбедуваат и од дотации од стопански и други организации и установи, како и од интересот на средствата на Фондот вложени кај банката.

Средствата на Фондот се држат на сметка кај Народната банка.

Член 3

Средствата на Фондот се користат во согласност со насоките утврдени во програмата на научните работи, што ја донесува Сојузниот совет за научна работа.

Сојузниот совет за научна работа може во програмата на научните работи или надвор од таа програма да утврди општи мерила и услови на финансирањето на научната дејност од Фондот.

Член 4

Фондот, по правило, ги финансира научните работи на оние научни установи и одделни научни работници, за кои може да се претпостави дека соодветните работи ќе ги извршат најуспешно.

Член 5

Фондот, по правило, служи за дополнително финансирање на оние научни работи за кои соодветни средства обезбедуваат научните установи, стопанските и други организации.

Фондот може да презема и финансирање во целина на определени научни работи од општ општествен интерес.

Член 6

Заради овозможување на повеќегодишно финансирање на научната работа, на Фондот му се обезбедуваат дотации од сојузниот буџет по пат на финансиски програми согласно со одредбите од чл. 53 до 55 на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи.

Член 7

Фондот има својство на правно лице.

Фондот има правила, со кои поблиску се определува организацијата и начинот на работењето на Фондот.

Член 8

Со Фондот се управува според начелата на општественото самоупраување.

Член 9

Одредбите на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи што се однесуваат на фондовите на политичкотеоријалните единици се применуваат и на овој Фонд, доколку со овој закон не е определено поинаку.

II. Финансиски план на Фондот

Член 10

Средствата на Фондот се користат врз основа на годишен финансиски план.

Со финансиокиот план на Фондот можат да се предвидат резервни средства за финансирање на научни работи што со тој план не се предвидени изречно, како и на други научни работи за кои Сојузниот совет за научна работа ќе препорача да се финансираат од средствата на Фондот.

Член 11

Финансискиот план на Фондот се утврдува врз основа на предлогот од заинтересираните научни установи, стопански и други организации и државни органи, како и со оглед на другите потреби од општ интерес.

Во финансиокиот план на Фондот може да се утврди првенство за определени научни работи.

Финансискиот план на Фондот опфаќа работи што се извршуваат во текот на една или повеќе години.

Член 12

Предлогот на финансискиот план на Фондот им се доставува на републичките совети за научна работа на мислење заради запознавање на заинтересираните научни установи.

Член 13

Финансискиот план на Фондот го донесува управниот одбор на Фондот во согласност со Сојузниот совет за научна работа.

Сојузниот совет за научна работа може да ги определи условите под кои средства на Фондот можат да се доделуваат за извршување на научни работи што не се изречно предвидени со финансискиот план (член 10 став 2).

Член 14

Финансискиот план на Фондот е јавен и им е достапен на заинтересираните научни установи, стопански и други организации, државни органи и установи.

Одредбата на претходниот став не се однесува на оние делови од финансискиот план на Фондот што во интерес на земјата се тајни, за што одлучува претседателот на Сојузниот совет за научна работа.

III. Постапка за доделување на средствата на Фондот

Член 15

Фондот ги повикува научните установи и научните работници што сакаат да извршат научни работи предвидени со финансискиот план на Фондот да поднесат барање за доделување средства од Фондот.

Член 16

Управниот одбор на Фондот може пред да донесе одлука за доделување на средства од Фондот да формира посебна комисија, која ќе даде мислење за тоа која научна установа или научен работник дава најмногу гаранција за извршување на одделни научни работи.

Управниот одбор на Фондот може, наместо формирање на посебната комисија да прибави мислење од соодветна комисија на Сојузниот совет за научна работа.

Член 17

Управниот одбор на Фондот, откако ќе ги разгледа поднесените барања за доделување средства за извршување на одделни научни работи, им доделува средства за извршување на тие работи на научните установи или научните работници што даваат гаранција дека работите ќе ги извршат најуспешно.

По исклучок од одредбите на претходниот став, управниот одбор на Фондот може, по прибавено мислење од комисијата од претходниот член, да им додели средства за извршување на одделни научни работи и на оние научни установи или научни работници што не поднесле барање во смисла на членот 15 од овој закон.

Член 18

Фондот е должен да ги извести сите научни установи и научни работници, што поднесле барање во смисла на членот 15 од овој закон, за решението

со кое ѝ се доделуваат средства од Фондот на определена научна установа или научен работник за извршување на одделни научни работи.

Ако научната установа или научниот работник, што поднесле барање во смисла на членот 15 од овој закон, смета дека со доделувањето на средства од Фондот на друга научна установа или научен работник за извршување на научни работи е повреден нивниот интерес, може да му поднесе приговор на Сојузниот совет за научна работа, и тоа во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето за решението.

Според претходниот став може да се стави приговор и поради доделување средства од Фондот за извршување на научните работи во поглед на кои не е применета постапката од членот 15 на овој закон.

Сојузниот совет за научна работа може за решавање по овие приговори да формира посебна комисија.

При решавањето по приговорите од ст. 1 и 2 на овој член, не се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка.

Член 19

За извршување на научните работи за кои се доделуваат средства од Фондот се склучува договор меѓу Фондот и научната установа односно научниот работник, на кои им се доделуваат средствата.

IV. Управување со Фондот

Член 20

Со Фондот управува управен одбор. Бројот на членовите го утврдува Сојузниот совет за научна работа.

Членовите на управниот одбор на Фондот ги именува Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот совет за научна работа.

Член 21

Мандатот на членовите на управниот одбор на Фондот трае две години.

Член 22

Претседател на управниот одбор избираат од својата средина членовите на управниот одбор на својата прва седница.

Седниците на управниот одбор ги свикува и претседава на нив претседателот.

Член 23

Управниот одбор на Фондот решава полноважно ако на седницата се присутни повеќе од половината на неговите членови.

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 24

Управниот одбор на Фондот ги врши особено следните работи:

- 1) донесува правила на Фондот;
- 2) донесува финансиски план на Фондот;
- 3) ја утврдува завршната сметка на Фондот;
- 4) одлучува за давање на средства од Фондот на научните установи и одделни научни работници;
- 5) го следи извршувањето на договорите за доверените научни работи;
- 6) одлучува за преземање на меѓународни обврски за Фондот во врска со научни работи.

Правилата на Фондот и финансискиот план ги донесува и завршната сметка на Фондот ја утврдува управниот одбор на Фондот во согласност со Сојузниот совет за научна работа.

Член 25

Фондот има своја администрација и сметководството.

Средствата за финансирање на расходите на администрацијата и сметководството на Фондот се обезбедуваат во пресметката на Сојузниот совет за научна работа.

Со правилата на Фондот поблиску се определува организацијата и работата на администрацијата и сметководството на Фондот.

Член 26

Со администрацијата на Фондот раководи директорот на Фондот.

Директорот на Фондот го именува Сојузниот извршен совет.

Директорот на Фондот го претставува Фондот и го застапува пред трети лица.

Директорот на Фондот по положајот е член на управниот одбор на Фондот.

Член 27

Наредбодавец за извршување на финансискиот план на Фондот е директорот на Фондот.

V. Преодни и завршни одредби

Член 28

Сојузниот совет за научна работа ќе формира комисија која во текот на 1960 година односно до донесувањето на програмата на научните работи ќе определува кои научни работи ќе се финансираат од средствата на Фондот и која ќе го одобри финансискиот план на Фондот за 1960 година.

Се овластува Сојузниот извршен совет дел од средствата предвидени во Сојузниот буџет за 1960 година за унапредување на стопанските области, што се наменети за научни работи, да пренесе во Фондот со истата намена.

Член 29

До донесувањето на финансиската програма со која му се обезбедуваат дотации на Фондот од сојузниот буџет, Фондот може да презема обврски што ќе се извршуваат во наредните години само до височината на износот на средствата расположиви во годината во која создава такви обврски.

Член 30

Преземањето на обврски за финансирање на научните работи чие извршување трае повеќе години може да се движи во границите на повеќегодишна финансиска програма донесена во смисла на членот 6 од овој закон.

При преземањето на обврските од претходниот став Фондот мора да води сметка и за финансирањето на новите научни работи во таа година.

Член 31

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од чл. 84 до 88 на Законот за организацијата на научната работа, како и другите одредби на тој закон и на другите прописи што се во спротивност со овој закон.

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

310.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 година.

ПР бр. 10
4 јуни 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54, 52/58 и 48/59) членот 8 се менува и гласи:

„Даночната основица на данокот на приходите од авторските права ја сочинува секој износ на бруто приход остварен по основот на авторско право, како и по основот на патенти и технички усовршувања, намален за износот: на трошоците на материјалот што е потрошен при изработката на тие творби, на надоместокот за работа на други лица што учествувале во нивната изработка и на другите трошоци нужни за остварување на односниот приход.“

Поблиски прописи за утврдување на трошоците од претходниот став, во процент од бруто приходот или на друг начин, ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работите на финансните во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.“

Член 2

Во членот 9 на крајот од ставот 1 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „намален за трошоците од членот 8 на овој закон.“.

Член 3

Во членот 10 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „намален за трошоците во смисла на членот 8 од овој закон.“.

Член 4

Се овластуваат законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина да утврдат и издадат пречистен текст на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности, откако ќе ги извршат потребните редакциски измени.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

311.

Врз основа на членот 13 од Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/60), законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина, на своите седници од 3 јуни 1960 година го утврдија долу изложениот пречистен текст на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните.

Пречистениот текст е составен од Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/58), Законот за дополнение на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/59), Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 15/60) и од Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/60), во кои е означено времето на влегувањето во сила на тие закони како и од кога ќе се применуваат.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 8

4 јуни 1960 година

Белград

Претседател на Законодавниот одбор на Соборот на производителите, Макс Крмељ, с. р.	Претседател на Законодавниот одбор на Сојузниот собор, др Макс Шнудерл, с. р.
---	--

ЗАКОН

ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. Основни одредби

Член 1

Данокот на личниот приход на граѓаните го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица чиј годишен чист приход го надминува износот определен со овој закон.

Член 2

Како чист приход на граѓаните и на граѓанските правни лица во смисла на одредбите од овој закон се подразбираат сите приходи што граѓаните односно граѓанските правни лица ќе ги остварат по конечната пресметка или во вид на аконтации по кој и да е основ и од кои и да било извори во земјата и од странство, по одбивање на даноките, локалните даноци и придонесите што од тие приходи се плаќаат според посебни прописи.

Член 3

Приходите на граѓаните и на граѓанските правни лица што со посебни прописи се ослободени од данок или придонес или според посебни прописи не се сметаат како приходи подложни на данок односно на придонес се ослободуваат и од данокот на личниот приход на граѓаните според овој закон.

Други ослободувања од данокот на личниот приход на граѓаните можат да се установуваат само врз основа на овој закон или со посебен сојузен закон.

Член 4

Даночен обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните е секој граѓанин и граѓанско правно лице што ќе оствари годишен личен приход на кој се плаќа данок според овој закон.

Одредбите од овој закон што се однесуваат на граѓанските правни лица се однесуваат и на странските држави и на странските јавни правни лица, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 5

Нормите на данокот на личниот приход на граѓаните се прогресивни.

II. Даночен обврзник

Член 6

Даночен обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните е секој граѓанин и граѓанско правно лице што ќе остварат годишен чист приход поголем од 700.000 динари.

По исклучок, ако чистиот приход од претходниот став се состои само од приходи на кои се плаќа данок на доход, лицето што ги остварува тие приходи нема да биде даночен обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните, без оглед на височината на тие приходи.

III. Даночна основица и норми на данокот

Член 7

Даночната основица на данокот на личниот приход на граѓаните ја сочинува чистиот приход на даночниот обврзник што тој ќе го оствари во текот на годината за која се врши облог со данок, намален со износот на приходите на кои се плаќа данок на доход а кои се внесени во чистиот приход.

Чистиот приход од научна, книжевна, музичка или скулпторска творба од поголемо значење, како и од идејна скица во проектирање од поголемо значење, што авторот ги создавал подолго од една година, а е остварен во една година, на барање поднесено од даночниот обврзник кон даночната пријава, се дели на еднакви делови за онолку години колку години авторот ја создавал творбата, но најмногу за три години.

Во случај на сомневање дали е во прашање творба од претходниот став, ќе се побара мислење од соодветното републичко здружение на уметниците односно од соодветната научна установа, и тоа мислење е задолжително за органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите што го врши облогот со данокот на личниот приход на граѓаните.

Приходите од скулпторски и сликарски творби остварени на ретроспективни изложби што опфаќаат најмалку 20 години истакната уметничка работа на авторот ќе се делат на еднакви делови на 5 години.

Приходите од авторски творби од ст. 2 и 4 на овој член остварени почнувајќи од 1960 година ќе се делат на годината во која е остварен приходот и на годините што ѝ следуваат на таа година.

Ако даночниот обврзник или членовите на неговото домаќинство имаат и приходи од селско стопанство на кои се плаќа данок на доход според катастарскиот приход, во неговиот чист приход од членот 2 на овој закон се внесува делот од катастарскиот приход намален со данокот на доход од селско стопанство, и тоа во износот што паѓа врз него сразмерно со бројот на членовите на домаќинството постари од 18 години на 1 јануари на даночната година.

Ако приходите на кои се плаќа данок на доход, а кои се внесени во чистиот приход од членот 2 на овој закон, се помали од 700.000 динари или ако во чистиот приход не се содржани приходите на кои се плаќа данокот на доход, при утврдувањето на даночната основица од чистиот приход се одбива износот од 700.000 динари.

Член 8

На даночниот обврзник што во домаќинството е единствен стопанисувач а издржува жена, малолетни деца и деца на редовно школување или родители неспособни за стопанисување, му се намалува даночната основица за 50.000 динари за секој таков член на домаќинството но најмногу до 200.000 динари.

Потребните податоци за околностите од претходниот став даночниот обврзник ги поднесува кон даночната пријава.

Член 9

Данокот на личниот приход на граѓаните се пресметува и се плаќа по следните норми, и тоа:

Ако годишната даночна
основица изнесува
динари

Се пресметува и се плаќа на име данок

над	до				
—	250.000	5%			
250.000	500.000	12.500 + 10%	на вишокот над	250.000	500.000
500.000	750.000	37.500 + 15%	"	500.000	750.000
750.000	1.000.000	75.000 + 20%	"	750.000	1.000.000
1.000.000	1.250.000	125.000 + 25%	"	1.000.000	1.250.000
1.250.000	1.500.000	187.500 + 30%	"	1.250.000	1.500.000
1.500.000	2.000.000	262.500 + 35%	"	1.500.000	2.000.000
2.000.000	2.500.000	437.500 + 40%	"	2.000.000	2.500.000
2.500.000	3.000.000	637.500 + 45%	"	2.500.000	3.000.000
3.000.000	4.000.000	862.500 + 55%	"	3.000.000	4.000.000
4.000.000	5.000.000	1.412.500 + 65%	"	4.000.000	5.000.000
5.000.000		2.062.500 + 70%	"	5.000.000	

Данокот по нормите од претходниот став се плаќа во случај ако е даночната основица утврдена според членот 7 став 7 од овој закон.

Член 10

Ако приходите на даночниот обврзник на кои се плаќа данок на доход, а кои се внесени во чистиот приход од членот 2 на овој закон, се поголеми од 700.000 динари, данокот на личниот приход на граѓаните се пресметува и се плаќа по следните даночни норми, и тоа:

Ако годишниот чист приход на даночниот обврзник изнесува динари над	Данокот се пресметува и се плаќа по следните норми од даночната основица
—	—
700.000	5%
1.000.000	10%
1.500.000	15%
2.000.000	20%
2.500.000	25%
3.000.000	35%
4.000.000	45%
5.000.000	55%
6.000.000	65%
7.000.000	70%

—	700.000	—
700.000	1.000.000	5%
1.000.000	1.500.000	10%
1.500.000	2.000.000	15%
2.000.000	2.500.000	20%
2.500.000	3.000.000	25%
3.000.000	4.000.000	35%
4.000.000	5.000.000	45%
5.000.000	6.000.000	55%
6.000.000	7.000.000	65%
7.000.000		70%

Личниот приход на граѓаните според претходниот став не може да се обложи со данок во поголем износ од данокот по нормата што е непосредно пониска од соодветната норма, наголемен за 50% од разликата на чистиот приход поради која би требало да се примени повисоката даночна норма.

IV. Даночни ослободувања

Член 11

Не влегуваат во чистиот приход на даночниот обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните во смисла на чл. 1 и 2 од овој закон:

- 1) приходите остварени по основот на работен однос (постојан, привремен, дополнителен) или од авторско право, што граѓаните ќе ѝ ги подарат на политикотериторијална единица или ќе ѝ ги подарат на општествена или друга организација за хумани, социјални или други општокорисни цели;
- 2) надоместоците за работа на терен и надоместоците поради двоен живот од фамилијата, што на работниците на стопанските организации им се исплатуваат до износите што на тие организации им се признаваат како материјални трошоци, а на службениците и работниците на државните органи, установите, општествените и други организации — до износите определени со посебни прописи за јавните службеници.

Член 12

Сојузниот извршен совет може да донесе прописи за ослободување од данокот на личниот приход на граѓаните во следните случаи:

1) на наградите што се даваат како национални или меѓународни признанија во уметноста и науката;

2) на наградите што ги даваат политикотериторијалните единици за особен успех и заслуги во уметноста и науката;

3) на наградите за животни дела на уметници и научници;

4) на приходите на научниците и уметниците од јубиларни изданија на нивните творби;

5) на приходите на научниците и уметниците од творбите од потрајна вредност за кои биле потребни долгогодишна подготовка и работа.

Приходите ослободени од данокот според претходните ставови не се внесуваат во чистиот приход на даночниот обврзник.

V. Облог и место за плаќање на данокот

Член 13

Даночните обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните се должни во текот на јануари секоја година да поднесат даночна пријава за чистиот приход и за даночната основица за изминатата година.

Даночната пријава му се поднесува на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето односно седиштето на даночниот обврзник.

По исклучок, ако живеалиштето односно седиштето на даночниот обврзник е во странство, исплатителот на приходите во земјата е должен во рокот од ставот 1 на овој член за исплатените приходи на таквото лице да му достави извештај на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје исплатителот има седиште односно живеалиште, и тоа без оглед на износот на исплатените приходи.

Ако даночниот обврзник во изминатата година имал приходи на кои се плаќа данок на доход и облог со тој данок за изминатата година не е извршен до денот на поднесувањето на даночната пријава за данок на личниот приход на граѓаните, во пријавата за данок на личниот приход на граѓаните се искажуваат соодветните податоци од ставот 1 на овој член според податоците искажани во пријавата за облог со данок на доход.

Во случајот од претходниот став додека не се изврши конечниот облог со данок личниот приход на граѓаните, даночниот обврзник е должен да го плаќа овој данок во вид на аконтација. Височината на аконтацијата ја определува органот надлежен за работите на приходите од ставот 2 на овој член, кој е должен на даночниот обврзник да му издаде за тоа образложено писмено решение. Конечниот облог со данок на личниот приход на граѓаните ќе се изврши дури откако ќе се изврши облогот со данок на доход.

Член 14

Сојузниот извршен совет може да пропише посебен начин за поднесување даночни пријави, како и исплатителот на приходите да го обврзе на на-

чинот на плаќање со кој на даночните обврзници им се олеснува евиденцијата на приходите и извршувањето на обврските.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите може да пропише даночните обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните да се должни да водат посебни книшки за остварените приходи и за платениот данок.

Член 15

За облог со данок на личниот приход на граѓаните е надлежен органот на кој му се поднесува даночната пријава според одредбите на членот 13 од овој закон.

Покрај податоците искажани во даночната пријава, органот надлежен за облог со данок може да користи и други докази заради утврдување на чистиот приход на даночниот обврзник.

Податоците од даночните пријави, од поднесоците и од изјавите на даночните обврзници и други податоци за чистиот приход на даночниот обврзник можат да се користат само за службени потреби.

Органот што го извршил облогот со данок на личниот приход на граѓаните е должен за утврдната даночна основица, даночната норма и обложениот данок да донесе писмено решение и да му го достави на даночниот обврзник.

Член 16

Данокот на личниот приход на граѓаните во износот што ѝ одговара на пријавената даночна основица се плаќа најдоцна до крајот на февруари наредната година по истекот на годината за која се поднесува даночната пријава. Во истиот срок мора да се плати данокот и во случај ако даночниот обврзник не поднесе даночна пријава.

Разликата меѓу обложениот данок на личниот приход на граѓаните и тој данок платен според претходниот став, се плаќа во срок од триесет дена од денот на приемот на известувањето за обложениот данок.

Член 17

Даночниот обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните може и пред извршениот облог со данок или определувањето на аконтацијата на данокот од страна на надлежниот орган да уплатува аконтации на данокот во износ што му одговара на неговиот чист приход што го остварува во текот на годината.

На приходите од членот 7 ст. 2 и 4 на овој закон даночниот обврзник е должен до крајот на февруари на годината што ѝ следува на годината во која е остварен приходот, покрај данокот што отпаѓа на претходната година, да плати аконтација на данокот што отпаѓа на другите години на кои е поделен приходот.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите може да пропише за даночните обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните, за кои е несомнено дека во текот на годината ќе остварат чист приход поголем од 700.000 динари во вид на приходи што имаат траен карактер (приходи од работен однос), да бидат должни во текот на годината да плаќаат аконтација од овој данок при остварувањето на приходите.

VI. Казнени одредби

Член 18

Даночниот обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните што не ќе поднесе даночна пријава што е должен да ја поднесе според одредбите од овој закон, односно исплатителот на приходите од членот 13 став 3 на овој закон што за исплатените приходи не ќе го извести надлежниот орган во пропишаниот срок, ќе се казни за даночен прекршок со петорен износ на данокот за годината за која не поднесол даночна пријава односно известување за исплатените приходи.

Даночниот обврзник што ќе поднесе даночна пријава за данок на личниот приход на граѓаните по срокот определен со овој закон а пред поведувањето на постапка за казнување според претходниот став, ќе се казни со троен износ на данокот.

Даночниот обврзник што од оправдани причини не поднесол даночна пријава или од тие причини неблагоприятно ја поднесол, нема да се казни според одредбите од претходните ставови.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 19

Во поглед на наплатата, гаранцијата, застареноста, интересот, правните средства и сето друго што се однесува на облагот, пресметувањето и наплатата на данокот на личниот приход на граѓаните, а што не е определено со овој закон, согласно ќе се применуваат соодветните одредби на прописите за данокот на доход.

Член 20

Во смисла на одредбите од овој закон приходите се сметаат остварени во годината во која се примени (исплатени).

По исклучок од претходниот став, редовните примања од редовен работен однос што се исплатуваат месечно или во пократки срокови наназад, се сметаат како приходи на годината за која се исплатени.

Член 21

Кај бруто приходите остварени во странство од авторски творби на кои во земјата не се плаќа данок на приходите од авторските права, зашто сличен данок е платен во странство, трошоците потребни за остварување на такви приходи ќе се утврдат во постапката за обложување со данок на личниот приход на граѓаните на начинот на кој тие трошоци се утврдуваат во постапката за обложување со данок на приходите од авторските права.

Член 22

Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да донесе поблиски прописи за извршување на овој закон.

312.

Врз основа на членот 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/60), законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина, на своите седници од 3 јуни 1960 година, го утврдија долу изложениот пречистен текст на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности.

Пречистениот текст е составен од Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/54), Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/58), Законот за измени на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/59) и од Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/60), во кои е означено времето на влегувањето во сила на тие закони.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 19
4 јуни 1960 година
Белград

Претседател
на Законодавниот
одбор на Соборот на
производителите,
Макс Крмељ, с. р.

Претседател
на Законодавниот
одбор на Сојузниот
собор,
др Макс Шнудерл, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. Данок на приходите од авторските права

Член 1

Данокот на приходите од авторските права се плаќа на сите видови приходи остварени врз основа на авторското право.

Член 2

Како приходи од авторските права на кои се плаќа данокот според одредбите од овој закон се подразбираат:

- 1) приходите од уметнички творби (книжевни, ликовни, музички, филмски и други) во оригинал, превод, копија или репродукција, како и наградите на конкурси за уметнички творби;
- 2) приходите од научни и стручни творби во оригинал, превод, копија или репродукција и наградите на конкурси за изработка на тие творби;
- 3) приходите од публицистичката дејност;
- 4) приходите од идејни проекти и награди на конкурси за изработка на тие проекти;
- 5) приходите од изработка на разни скици и цртежи како и приходите од стрипови, составување крстословски и други слични работи;
- 6) приходите од вршење рецензија, редакција, лектура и слично; и
- 7) сите други приходи по основот на авторско право.

Член 3

Како приходи од авторските права, во смисла на одредбите од овој закон, се сметаат и приходите од патенти, пронајдоци и технички усовршувања заштитени со посебни прописи.

Член 4

Приходите од изработка на идејни скици или цртежи во применетата уметност, од изработка на прототипови на уметнички производи што им се отстапуваат на стопански организации или на други производители како модели за натамошно умножување (производство) на такви производи, се сметаат како приходи од уметничките творби од членот 2 точка 5 на овој закон.

Приходите што се остваруваат со производство и продажба на производите на применетата уметност, се оданочуваат со данокот на доход како приходи од занаетчиската дејност.

По исклучок од одредбите на претходните ставови, приходите од продажбата на прототиповите на применетата уметност се оданочуваат според одредбите од овој закон ако тие прототипови според постојните обичаи го задржале карактерот на оригинал на производ на применетата уметност. Ова не се однесува на приходите од производите на занаетчиските дуќани.

Во случај на сомневање дали се во прашање приходи од авторските права или приходи од занаетчиската дејност, ќе се прибави мислење од здружението на уметниците на соодветната струка на уметноста.

Член 5

Данокот на приходите од авторските права се плаќа на сите приходи од членот 2 и членот 4 ст. 1 и 3 од овој закон што произлегуваат од територијата на Југославија, без оглед на живеалиштето односно седиштето на даночниот обврзник, како и на таквите приходи од странство ако на нив не се плаќа сличен данок во странската држава од која произлегуваат тие.

Член 6

Даночен обврзник на данокот на приходите од авторските права е секое домашно и странско фи-

зичко и правно лице што остварува приход на кој се плаќа данокот според одредбите од овој закон, без оглед дали приходот се остварува по изворно или по изведено авторско право.

Државните органи и домашните стопански и општествени организации не плаќаат данок на приходите од авторските права според одредбите од овој закон.

Член 7

Даночната основица на данокот на приходите од авторските права ја сочинува секој износ на бруто приход остварен по основот на авторско право, како и по основот на патенти и технички усовршувања, намален за износот: на трошоците на материјалот што е потрошен при изработката на тие творби, на надоместокот за работа на други лица што учествувале во нивната изработка и на другите трошоци нужни за остварување на односниот приход.

Поблиските прописи за утврдување на трошоците од претходниот став, во процент од бруто приходот или на друг начин, ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.

Член 8

Даночната основица на данокот на приходите од авторските права што ги пресметува и ги исплатува установата за заштита на авторските права ја сочинува секој износ на бруто приход остварен по основот на авторско право, намален за трошоците од членот 7 на овој закон.

Приходите од мали авторски права можат да се остваруваат само преку установата за заштита на авторските права.

Како приходи од мали авторски права на кои се плаќа данокот во смисла на претходните ставови, не се подразбираат тантиемите за изведување музички творби во народните театри и опери, што спаѓаат во големи права, како ни приходите за изведување симфонии, без оглед дали се наплатуваат преку установата за заштита на авторските права или не.

Член 9

Ако по една уметничка творба или некоја друга творба од членот 2 односно од членот 3 на овој закон се остваруваат приходи од авторските права или од награда на конкурс, даночната основица ја сочинува секој износ на бруто приход од авторските права што се прима од еден исплатител, намален за трошоците во смисла на членот 7 од овој закон.

Член 10

Данокот на приходите од авторските права се плаќа по нормата од 13%.

По исклучок, на приходите од авторските права остварени надвор од редовниот работен однос од изработка на пладови, скици, идејни проекти и сл., овој данок се плаќа по нормата од 26% без оглед на тоа што тие творби уживаат заштита според Законот за авторското право.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да пропише кои приходи од авторските права се изедначуваат со приходите од претходниот став.

Член 11

Ако повеќе лица заеднички остваруваат приходи од авторски права или ако повеќе лица заеднички остваруваат други приходи на кои се плаќа данок според одредбите од овој закон, ќе плаќаат данок по нормите што му одговараат на приходот на секој обврзник посебно.

Член 12

При секоја исплата на приход од авторските права исплатителот е должен да го пресмета и истовремено задржи данокот по нормата што ѝ одговара на височината на хонорарот.

Ако исплатата се врши во рати, данокот се пресметува по нормата што му одговара на збирот на исплатените рати. Данокот што е исплатен од даночниот обврзник при исплатата на поранешните рати се одбива од пресметаниот данок и се исплатува само разликата.

Член 13

Ако стопанската организација како исплатител на приходите од авторските права не го задржи данокот при исплатата на хонорарот, таа е должна да го плати на товар на својот платен фонд.

Член 14

Ако даночен обврзник — физичко лице прима од друго физичко лице приход на кој се плаќа данок според овој закон, во рок од 15 дена од денот на приемот на приходот мора да го пријави остварениот приход и да го уплати соодветниот износ на данокот.

Пријавата според претходниот став се поднесува до органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот обврзник, без оглед на местото каде што е остварен приходот, а уплатата на данокот се врши на определена сметка на која се врши уплатата на данокот на хонорарите остварени во тоа место.

Член 15

Ако физичко или правно лице што е носител на авторско право во своја режија умножува или издава уметничка, научна, стручна или друга творба спомената во членот 2 од овој закон во онолкув број примероци кои според обичаите не се сметаат како оригинали, на остварените приходи се плаќа данок на доход.

Одредбата од претходниот став не се однесува на органите и организациите од членот 6 став 2 од овој закон.

Член 16

Данокот на приходите од авторските права не се зема предвид за стекнување или губење на права што зависат од височината на данокот.

Член 17

Данокот на приходите од авторските права се уплатува на посебна сметка кај банката во местото во кое се остваруваат овие приходи.

II. Употреба на средствата од данокот на приходите од авторските права

Член 18

Средствата на данокот на приходите од авторските права служат за социјално осигурување на уметниците, за унапредување на културните дејности и за подмирување на буџетските расходи на општината.

Член 19

Од наплатениот данок на приходите од авторските права се уплатува за социјално осигурување на уметниците делот што се пресметува по нормата и на основот што ги утврдува Сојузниот извршен совет со посебни прописи и тоа за оној број уметници што се социјално осигурени според посебни прописи за социјалното осигурување на уметниците на товар на приходите остварени според одредбите од овој закон. Овој придонес се уплатува во републичкиот, покраинскиот односно обласниот фонд за социјално осигурување на товар на данокот на приходите од авторските права што е наплатен на територијата на народната република, покраината односно областа.

Член 20

Со посебни прописи за социјалното осигурување на уметниците ќе се регулира социјалното осигурување на уметниците на товар на средствата остварени според одредбите од овој закон.

Уметниците што се социјално осигурени по основот на работен однос имаат право да избираат пензиско осигурување според работниот однос или според прописите за социјалното осигурување на уметниците.

Сојузниот извршен совет може на одделни истакнати уметници и други културни работници да им ја определи височината на пензиското осигурување без оглед на прописите за пензиското осигурување.

Член 21

Од наплатениот данок на приходите од авторските права, по одбивање на износот што се уплатува за социјално осигурување на уметниците, се издвојува, и тоа:

- 1) 10% во корист на буџетот на општината на чие подрачје е наплатен данокот;
- 2) 70% во корист на републичкиот фонд за унапредување на културните дејности, со тоа органот на управувањето со овој фонд да ги определи процентите на учеството на фондовите за унапредување на културните дејности на автономните единици;
- 3) 20% во корист на сојузниот фонд за унапредување на културните дејности.

Член 22

Средствата на сојузниот фонд за унапредување на културните дејности можат да се употребат за меѓурегионални и меѓународни културни и научни манифестации, за унапредување на културните дејности на сите струки на уметноста, како и за други потреби од општо значење.

Со републички закон ќе се пропише за кои културни дејности можат да се употребат средствата на републичкиот фонд за унапредување на културните дејности.

Член 23

Со сојузниот фонд за унапредување на културните дејности управува управен одбор чиј претседател и членови ги именува Сојузниот извршен совет.

Прописите за управување со фондот за унапредување на културните дејности ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 24

Со републички закон ќе се пропише начинот на управувањето со републичкиот фонд за унапредување на културните дејности.

Член 25

Во поглед на претсметките на приходите и расходите на фондовите за унапредување на културните дејности, како и во поглед на употребата и контролата над употребата на средствата на фондовите важат во сè одредбите на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи.

III. Преодни и завршни одредби

Член 26

Во поглед на данокот на приходите од авторските права согласно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Во поглед на приходите од авторските права на странски носители на авторски права и на приходите што произлегуваат од странство ќе се применуваат одредбите од меѓународните договори склучени меѓу Југославија и другите држави, а ако такви договори нема, се применуваат одредбите од овој закон.

313.

Врз основа на членот 13 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Се основава Институт за криминолошки и криминалистички истражувања (во натамошниот текст: Институт) како самостојна научна установа во смисла на Законот за организацијата на научната работа.

Седиштето на Институтот е во Белград.

Член 2

Институтот:

1) го проучува криминалитетот во Југославија и појавите во врска со него, го поттикнува усвојувањето на современи научни достигања, ги разработува и ги усовршува истражувачките методи во оваа област;

2) врши истражувања во областа на превентивното сузбивање на појавите на криминална дејност, во областа на казнената политика и на извршувањето на казни и други кривичноправни мерки со цел за правилна примена и остварување на воспитната цел на казната и на другите кривичноправни мерки и за постигање на што попотполна ресоцијализација на осудените лица;

3) организира проучување во областа на криминалистиката и на другите дополнителни науки (судска психологија и судска медицина) со цел за разработка и примена на новите методи во борбата против криминалитетот што им одговараат на достигањата на современата наука;

4) работи на усовршување на стручните кадри и на подготвување научен подмладок за истражувачка работа во областа на криминологијата и криминалистиката и соработува со органите на внатрешните работи, судот и јавното обвинителство во поглед на стручното издигање на кадрите за вршење определени задачи од надлежноста на овие органи;

5) организира советувања, дискусии и други годни форми на соработка заради претресување на проблемите од областа на криминологијата и криминалистиката;

6) го организира прибирањето и научното разработување на статистичките податоци и обезбедува друга документација во согласност со барањата на криминолошките и криминалистичките истражувања;

7) ги објавува и непосредно им ги соопштува на заинтересираните органи, установи и организации резултатите од својата научноистражувачка работа и општите достигања во областа на криминологијата и криминалистиката, и на барање од овие органи, установи и организации дава податоци и мислења за одделни прашања од својот делокруг;

8) издава публикации од областа на криминологијата и криминалистиката;

9) соработува со соодветните научни установи, организации и поединци што се занимаваат со проучување на криминалитетот и на појавите во врска со него во земјата и во странство.

Покрај работите од претходниот став, Институтот може да организира и посебни предавања, курсеви, семинари и сл. од криминолошките и криминалистичките дисциплини за службениците на органите, установите и организациите, што се непосредно заинтересирани за сузбивање на појавите на криминалитетот.

Член 3

Со Институтот управуваат совет и директор.

Член 4

Советот на Институтот има 9 до 15 членови.

Половината членови на советот на Институтот ги именува Сојузниот извршен совет од редот на научните, стручните и други јавни работници и заинтересираните органи, установи и организации, а другата половина членови на советот ги избира стручниот научен колектив на Институтот од својата средина.

Директорот според својот положај е член на советот.

Член 5

Советот на Институтот ги врши работите што со Законот за организацијата на научната работа се ставени во делокругот на советот на научната установа.

Член 6

Директорот на Институтот го назначува Сојузниот извршен совет врз основа на избор од страна на советот, и тоа од редот на научните работници или лица што се занимаваат со научна работа во областа на криминологијата и криминалистиката.

На директорот му помага во работата помошник.

Член 7

Институтот има потребен број научни и стручни соработници и асистенти и други соработници за вршење на научноистражувачка работа.

Институтот може да има хонорарни соработници и асистенти, кои се избираат под условите што важат за избор на постојани соработници и асистенти, како и потребен број надворешни соработници.

Член 8

Институтот ги остварува своите приходи од издавачката дејност и од други услуги што ги врши во рамките на своите задачи, како и од дотација од Федерацијата.

Член 9

Институтот ги распределува своите средства со финансиски план, што го донесува советот на Институтот.

Член 10

Институтот има фонд за унапредување на научната работа и фонд за наградување.

Фондот за унапредување на научната работа се формира од делот на сите приходи кој се определува со финансискиот план на Институтот, а фондот за наградување — од делот на приходите од услуги, публикации и заштеди што е резултат од залагањето на работниот колектив на Институтот.

Институтот може да има и други фондови во согласност со важечките прописи, кои се утврдуваат со правилата на установата.

Член 11

Поблиски одредби за организацијата и работата на Институтот содржат правилата на Институтот, кои се донесуваат во согласност со Законот за организацијата на научната работа и со оваа уредба.

Член 12

Членовите на првиот совет на институтот ги именува Сојузниот извршен совет.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 112
31 мај 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

314.

Врз основа на членот 11 став 2 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/58 и 1/59), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Уредбата за цените и за условите за продажба на електрична енергија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57, 39/58, 51/58 и 33/59) во Тарифата за електрична енергија, во табелата кон точката II во групата на потрошувачка под 7 на крајот се додава точка и запирка и зборот: „ладилници“.

Во точката III под 7 на крајот се додаваат зборовите: „потрошувачката за разладни цели во ладилниците“.

Во табелата кон точката XIII во групата на потрошувачката под 7 на крајот се додава точка и запирка и зборот: „ладилници“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 110
31 мај 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

315.

Врз основа на членот 69 во врска со членот 84 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА НАГРАДИТЕ ЗА ВОПРЕДНА РАБОТА И ЗА ОСОБЕНИ УСПЕСИ ВО РАБОТАТА И ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Уредбата за наградите за вонредна работа и за особени успеси во работата и за надоместоците за прекувремена работа на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/59) во членот 17 зборовите: „се дава и за работа во недела и во дните на државни празници“ се заменуваат со зборовите: „се дава и за работа на денот на неделен одмор и во дните на државни празници“.

Член 2

Во членот 18 став 3 зборовите: „членот 16 став 2“ се заменуваат со зборовите: „членот 17“.

Член 3

Членот 23 се менува и гласи:
„Службениците што примаат посебен додаток според прописите донесени врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници, немаат право на надоместок за прекувремена работа, освен во случаите од членот 16 став 2 точ. 1, 2, 4 и 7 на оваа уредба.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 111
31 мај 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

316.

Врз основа на чл. 2 и 3 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во врска со членот 96 од Законот за станбените односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59 и 47/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КУЌНИТЕ СОВЕТИ ЗАЕМИ ЗА ПОПРАВКИ И ПРЕПРАВКИ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

1. Банката кај која се вложени средствата на фондовите на станбените згради може да им одобрува заеми на куќните совети за поправки и преправки на станбените згради под општествено управување.

2. За одобрување на заемите на куќните совети за целите од претходната точка банката може да употреби до 60% од средствата на фондовите на станбените згради вложени кај неа и од средствата на фамилијарните станбени згради во граѓанска сопственост положени кај банката на посебна текушта сметка заради исплата на трошоците на управувањето и одржувањето на тие згради.

Износот на процентот на средствата од претходниот став банката може да го зголеми само во согласност со Народната банка.

При определувањето на височината на средствата што можат да се употребат за одобрување заеми на куќните совети според оваа одлука, банката ќе води сметка за можноста секогаш да им одговори на своите обврски спрема редовните потреби на куќните совети и на сопствениците на фамилијарни станбени згради во граѓанска сопственост на кои им припаѓаат овие средства.

3. На куќниот совет може да му се одобри заем во височина до 100% од делот на станарината што е должен тој да го уплатува во фонд за поправка на зградата за времето за кое е одобрен заемот.

Ако општинскиот народен одбор ја условил употребата на средствата на фондот за поправки на зграда со претходна согласност од определен орган во смисла на членот 123а став 4 од Законот за станбените односи, заем може да му се одобри само на куќниот совет на кој му е дадена согласност за употреба на средствата на фондот за поправки на зградата.

4. Куќниот совет е должен да го употреби одобриениот заем најдоцна во срок од 6 месеци од денот на одобрувањето на заемот. По истекот на овој срок неискористениот заем односно неговиот неискористен дел не може повеќе да се користи.

На барање од куќниот совет банката може од оправдани причини да го продолжи рокот за користење на заемот и до една година.

Куќниот совет може да го употреби заемот само за поправките за кои е одобрен. Износот на одобриениот заем банката ќе му го исплати, според налезите од куќниот совет, непосредно на изведувачот на работите.

5. Заемите според оваа одлука можат да се одобруваат со рок за исплата до 5 години.

6. Отплатувањето на искористениот заем куќниот совет ќе го врши со еднакви месечни износи од делот на станарината што се уплатува во фондот за поправки на зградата.

7. Условите за користење, отплатување и обезбедување на дадениот заем се определуваат со договор меѓу куќниот совет и банката.

8. Под условите од оваа одлука банката може, согласно со членот 103 од Законот за станбените односи, да им одобрува заеми и на сопствениците на фамилијарни станбени згради односно на станови во граѓанска сопственост, ако тие не живеат во нив, а дел од станарината од тие згради односно станови полагаат на посебна сметка кај банката.

9. Интересот по заемите одобрени врз основа на оваа одлука му припаѓа на општинскиот фонд за станбена изградба на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа станбената зграда за која е одобрен заемот.

10. Технички упатства за спроведување на оваа одлука ќе пропише Народната банка.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 116
31 мај 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

317.

Врз основа на членот 80 ст. 3 и 4 од Уредбата за оснивање претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53, 30/54, 47/54, 19/56 и 3/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПОГОНИ КОН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

I. Општи одредби

1. Претпријатијата и погоните со селскостопански распекани и меѓусебно оддалечени парцели, чија основна дејност е селскостопанското производство (во натамошниот текст: претпријатијата), можат да се присоединат кон земјоделски задруги под условите и опоред постапката пропишани со оваа одлука.

2. Со присоединувањето кон земјоделска задруга претпријатието престанува да постои.

Правата и обврските на присоединетото претпријатие се пренесуваат на земјоделската задруга.

3. Ако претпријатието се присоедини кон земјоделска задруга што има економија организирана како самостоен погон, имотот на претпријатието влегува во составот на оваа економија. Ако економијата на задругата не е организирана како самостоен погон, присоединетото претпријатие се организира како самостоен погон на задругата во чиј состав влегува економијата на задругата.

4. Ако присоединетото претпријатие во свој состав има и неселскостопански погони, овие погони стануваат самостојни погони според Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 30/58, 22/59 и 49/59) или влегуваат во состав на слични погони во земјоделската задруга.

II. Услови и постапка за присоединување

5. Претпријатието може да се присоедини кон земјоделска задруга под следните услови:

1) парцелите на обработливото селскостопанско земјиште да се распекани и меѓусебно оддалечени, а да нема услови за арондација според одредбите на Законот за искористување на селскостопанското земјиште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59);

2) поради распеканост и меѓусебна оддалеченост на парцелите да е невозможно рационално искористување на селскостопанското земјиште и применување на современи методи на работата;

3) со присоединување кон земјоделска задруга земјиштето да може порационално и поекономично да се користи.

6. Одлуката за присоединување на претпријатието кон земјоделската задруга ја донесуваат спогодбено работничкиот совет на претпријатието и задружниот совет на земјоделската задруга.

7. Одлуката за присоединување земјоделската задруга е должна да му ја поднесе на одобрение на општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓаат претпријатието што се присоединува и земјоделската задруга.

Ако претпријатието и земјоделската задруга се наоѓаат на подрачјата на разни општини, одобрението за присоединување го дава општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието, со претходна согласност од општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата.

8. Пред да му ја поднесе одлуката за присоединување на народниот одбор на одобрение, земјоделската задруга е должна да прибави образложена изјава од банката дали се согласува да ги преземе задругата долговите на претпријатието што ѝ се присоединува.

9. Кон барањето за одобрение на присоединување земјоделската задруга е должна да ја приложи одлуката за присоединување, докажете дека се исполнети условите од точката 5 на оваа одлука и изјавата на банката дали се согласува да ги преземе долговите на претпријатието земјоделската задруга.

10. За барањето за одобрение на присоединување на претпријатието кон земјоделската задруга, како и за давањето согласност за присоединување (точка 7 став 2), одлучува народниот одбор на седишци на обата собора.

Пред да донесе решение за одобрение на присоединување односно за давање согласност, народниот одбор е должен да утврди дали се исполнети условите за присоединување предвидени со оваа одлука.

Ако народниот одбор утврди дека не се исполнети условите пропишани за присоединување, ќе донесе решение со кое го одбива барањето за одобрение на присоединување односно ја одбива согласноста за присоединување.

Против решението со кое општинскиот народен одбор одбива да даде одобрение за присоединување, земјоделската задруга и претпријатието можат да му изјават жалба на околинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

11. Во случај кога банката не ќе се согласи долговите на претпријатието да ги преземе задругата, општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата гарантира за долговите на претпријатието ако даде согласност за присоединување.

Ако општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата не даде согласност за присоединување, а банката не се согласи долговите на претпријатието да ги преземе задругата, околинскиот народен одбор гарантира за долговите на претпријатието во случај кога по жалба ќе го одобри присоединувањето.

12. Претпријатието што се присоединува е должно да состави примопредавен биланс.

При присоединувањето на претпријатието нема да се спроведе постапка за ликвидација, освен ако е во примопредавниот биланс на претпријатието истражана загуба, кога народниот одбор мора да нареди претходно да се спроведе постапка за редовна ликвидација на претпријатието.

13. Запишувањето на присоединувањето на претпријатието во регистарот на земјоделските задруги и бришењето на присоединетото претпријатие од регистарот на стопанските организации се врши опоред прописите за регистрацијата на претпријатијата.

III. Завршни одредби

14. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

15. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 113
31 мај 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

318.

Врз основа на членот 21 став 2 и членот 48 став 2 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/58 и 27/59), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ РАБОТИ, АКЦИИТЕ, ФУНКЦИИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ДОЛЖНОСТИ НА КОИ ПРЕТРЕПАНАТА ПОВРЕДА СЕ ПРИЗНАВА КАКО НЕСРЕКА ПРИ РАБОТАТА

1. Сите лица, без оглед дали имаат или немаат својство на осигуреник во смисла на чл. 12 до 20 од Законот за инвалидското осигурување, се осигурени и имаат определени права според тој закон за случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикани со повредата што ќе ја претрпат:

1) на јавни работи што ги организира надлежниот државен орган по основот на самопридонес;

2) на општи акции за вршење сезонски земјоделски работи (собирање реколта и др.) што ги организира народен одбор или соодветен орган на општествена организација;

3) на младински локални работни акции што ги организира општински или околински комитет на Народната младина на Југославија, а што не се опфатени со Одлуката за младинските работни акции чии учесници се осигурени за сите случаи на инвалидност и телесно оштетување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/59);

4) на акции за спасување или одбрана од елементарни непогоди или несреќи, преземени заради спасување животите на граѓаните или заради отстранување на материјалната штета што го застрашува државниот односно општествениот имот или имотот на граѓаните;

5) во вршење на функциите и задачите во својство на член на претставнички орган или член на одбор, совет или комисија во државни органи, член на изборна комисија за избори на претставнички органи, или во својство на судија поротник во судската и административната казнена постапка;

6) во вршење на функциите и задачите во својство на член на орган на општественото управување или член на други општествени тела формирани во рамките на одделни јавни служби;

7) за време на учеството, во својство на сведок, вештак или толкувач, во постапка што се води по службена должност кај суд или друг државен орган или орган на јавната служба;

8) во вршење на определени должности по покана од државен орган, кога државниот орган со посебен пропис е овластен да ангажира граѓани за вршење на определени работи од општ интерес (извршување на определени мерки во врска со обврската за служење во цивилната заштита, попис на населението и сл.).

2. Лицата во редовен односно постојан работен однос и другите осигуреници од чл. 12 до 18 на Законот за инвалидското осигурување се осигурени, покрај случаите наведени во точката 1 од оваа одлука, и за случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикани со повредата што ќе ја претрпат:

1) при користење на правото на избор на претставнички органи или органи на работничкото или општественото самоупраување;

2) во вршење на должностите и задачите во својство на член на орган на работничкото или општественото самоупраување, и во вршење на задачите што на осигуреникот како член на работниот колектив посебно му се доверени од органот на управувањето;

3) во вршење на должностите и задачите во својство на функционер на општествените организации што се организирани и дејствуваат во рамките на претпријатието, органот или установата во која е запослен осигуреникот, или во вршење на

задачите што на осигуреникот како член на таква организација посебно му се доверени од организацијата;

4) при одзовување на покана од надлежниот државен орган во врска со обврските според прописите за народната одбрана.

Лицата од претходниот став за сите случаи наведени во точката 1 под 1 до 8, како и за случаите наведени во претходниот став на оваа точка под 1 до 4, осигурени се и по престанокот на работниот однос или на друго својство според кое се осигуреници, ако повредата што ќе предизвика инвалидност или телесно оштетување ја претрпат за време:

1) додека примаат надоместок наместо плата според Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/54);

2) додека примаат материјално обезбедување или привремен надоместок според Законот за инвалидското осигурување;

3) додека се наоѓаат на воена вежба или на отслужување на воениот срок во Југословенската народна армија на која стапила во срок од 30 дена по престанокот на работниот однос.

Осигурениците од ст. 1 и 2 на оваа точка се здобиваат, во смисла на членот 48 од Законот за инвалидското осигурување, во случаите наведени во оваа одлука со правата од инвалидското осигурување како да претрпеле несреќа при својата редовна работа.

3. Лицата во работен однос што работат со работно време пократко од редовното и другите лица наведени во членот 19 на Законот за инвалидското осигурување, како и учениците во стопанството и другите лица наведени во членот 20 од тој закон, се здобиваат, во смисла на членот 49 од тој закон, во случаите наведени во точката 1 од оваа одлука со правата од инвалидското осигурување како да претрпеле несреќа при вршењето на онаа работа односно дејност по основот на која го имаат својството на осигуреник.

4. Лицата што го немаат својството на осигуреник во смисла на чл. 12 до 20 од Законот за инвалидското осигурување, како и лицата што го имаат својството на осигуреник од чл. 19 и 20 од тој закон (точка 3), осигурени се во смисла на членот 21 став 1 односно членот 49 од тој закон само за случај на несреќа што ќе ја претрпат во текот на вршењето на работата на акциите наведени во точката 1 под 1 до 4 на оваа одлука, односно во текот на вршењето на функциите, задачите и должностите во својство на лица наведени во точката 1 под 5 до 7 на оваа одлука, како и за време на вршењето на должностите од точката 1 под 8 на оваа одлука.

Лицата во редовен односно постојан работен однос и другите осигуреници од чл. 12 до 18 на Законот за инвалидското осигурување (точка 2 ст. 1 и 2) се осигурени, во смисла на членот 48 став 4 на тој закон, и за случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикани со повредата што ќе ја претрпат на редовен пат од станот односно работното место до местото на јавните работи, односно акциите, функциите или должностите, или при враќање, во случаите наведени во точката 1 под 1 до 8, како и во случаите наведени во точката 2 став 1 под 1 до 4 на оваа одлука.

5. Според одредбите од оваа одлука осигурени се југословенските државјани, како и странските државјани што имаат својство на осигуреник во смисла на чл. 12 до 20 од Законот за инвалидското осигурување, а странските државјани што го немаат тоа својство осигурени се во смисла на членот 21 став 3 на тој закон само за случаите на инвалидност и телесно оштетување што ќе настапат под околностите наведени во точката 1 под 1 до 4 на оваа одлука.

6. Оваа одлука ќе се применува и на случаите што настапиле од 1 јануари 1959 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 119
31 мај 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

319.

Врз основа на членот 45 став 1 точка 4 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58 и 27/59), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕСРЕКА ПРИ РАБОТАТА ВО ВРСКА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕ

1. Повредата што лицата во редовен односно постојан работен однос и другите осигуреници од чл. 12 до 18 на Законот за инвалидското осигурување, учениците во стопанството и другите лица наведени во членот 45 став 2 на тој закон, ќе ја претрпат во врска со користењето на здравствената заштита на која според законот имаат право, се смета како несреќа при работата ако настапи:

1) на редовен пат од станот односно работното место до местото каде што се врши лекарски преглед или при враќање, и за време на престојувањето на местото каде што се врши прегледот, ако е осигуреникот повикан или упатен на преглед од страна на лекар на здравствена установа надлежна за давање здравствена заштита на осигуреникот или од страна на лекарска комисија или инвалидска комисија, или ако не е повикан односно упатен а користи неопходна итна лекарска помош;

2) на редовен пат од станот односно работното место до здравствената установа во која е упатен на лекување осигуреникот, или при враќање, како и за време на престојувањето во здравствената установа заради лекување, подразбирајќи ја како лекување и медицинската рехабилитација;

3) на редовен пат од станот односно работното место до местото на прегледот или лекувањето или при враќање, кога осигуреникот е определен од надлежниот орган на јавната здравствена служба да придружува болен упатен на лекарски преглед или лекување во друго место, како и за време на престојот во тоа место ако до повредата дојде во непосредна врска со вршењето на придружничката должност;

4) на редовен пат од станот односно работното место или од местото каде што се врши прегледот или лекувањето до установата или организацијата каде што осигуреникот набавува протези или други ортопедски помошни справи пропишани од лекарот на здравствената установа надлежна за давање здравствена заштита на осигуреникот, или при враќање, како и за време на престојувањето во тие установи и организации.

Како несреќа при работата се смета и повредата што во случаите и под околностите наведени во претходниот став ќе ја претрпат инвалидите на трудот што го стекнале тоа својство како лица наведени во претходниот став, а уживаат инвалидски права според Законот за инвалидското осигурување.

Не се смета како несреќа при работата во смисла на членот 45 став 1 точка 4 од Законот за инвалидското осигурување ако повредата настапи како последица од лекување односно од примена на определени средства за лекување или методи на лекување.

2. Повредата што ќе ја претрпат инвалидите на трудот што го стекнале тоа својство како лица наведени во точката 1 став 1 од оваа одлука, во врска со користењето на правото на запослување рехабилитација според Законот за инвалидското осигурување, се смета како несреќа при работата ако настапи:

1) на редовен пат од станот до установата односно местото определено за вршење на рехабилитацијата на која се упатени, или при враќање;

2) за време на престојувањето во установата односно на местото каде што се врши рехабилитацијата.

3) Повредата што ќе ја претрпат инвалидите на трудот што го стекнале тоа својство како лица наведени во точката 1 став 1 на оваа одлука, во врска со користењето на правото на запослување според Законот за инвалидското осигурување, се смета како несреќа при работата ако настапи на редовен пат од станот до надлежниот орган на службата за посредување на трудот, или при враќање, кога инвалидот на трудот заминува да се пријави заради запослување, како и при подоцнежното уредно јавување до тој орган.

4. Одредбите од точ. 1 до 3 на оваа одлука важат и за инвалидите на трудот — уживатели на инвалидска пензија, без оглед по кој основ го стекнале тоа својство, ако се во редовен односно во постојан работен однос и работат според преостанатата работна способност.

5. Како здравствена заштита во смисла на оваа одлука се подразбира здравствената заштита на која осигуреникот односно инвалидот на трудот има право според Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54) односно според членот 289 на Законот за инвалидското осигурување.

Одредбите од претходните точки важат и кога осигурениците односно инвалидите на трудот наведени во оваа одлука, што се воени од војните или мирновремените воени инвалиди, наместо правото на здравствена заштита, професионална рехабилитација или запослување, кое им припаѓа според прописите за социјалното осигурување, користат некое од тие права според прописите за воените од војните и мирновремените воени инвалиди.

6. Оваа одлука ќе се применува и на случаите што настапиле од 1 јануари 1959 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 115
31 мај 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

320.

Врз основа на точката 13 од Одлуката за нормите на придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59) и членот 111 став 3 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОПШТИТЕ НОРМИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА НОРМИ ЗА ОДЕЛНИ ГРАНКИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Во Одлуката за распределба на општите норми на придонесот за социјално осигурување на норми за одделни гранки на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/59) во точката 1 по ставот 2 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Републичкиот извршен совет, по предлог од републичкиот завод за социјално осигурување, мо-

же да определи средствата за здравствено осигурување да се распределуваат по норма повисока од 8,7%, но најмногу до 9,5%, ако најде дека потребите на здравственото осигурување во народната република не би можеле да се покријат со средствата остварени по нормата до 8,7%.

Средствата остварени со зголемувањето на нормата над 8,7% во смисла на претходниот став, заводите за социјално осигурување ги издвојуваат како резерва за покривање на вишокот на расходите над приходите што ќе се покаже според завршната сметка.

Вишокот на приходите над расходите на фондот на здравственото осигурување остварен врз основа на приходите по нормата до 8,7%, заводите го распределуваат според одредбите од членот 15 на Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55, 6/58 и 1/59), а вишокот на приходите над расходите остварен со зголемувањето на нормата над 8,7% се пренесува во резервниот фонд на здравственото осигурување.“

2. Точката 2 се менува и гласи:

„2. До донесувањето на посебни прописи за обезбедувањето на средства за инвестиции за потребите на заводите за социјално осигурување (инвестиции за деловни и станбени згради), околицките односно републичките заводи за социјално осигурување можат да ги финансираат само инвестиционите објекти што на 1 јануари 1960 година биле во градба, ако расходите предвидени со претсметките на заводите за 1960 година, вклучувајќи ги тука и расходите за инвестиции, се покриваат во здравственото осигурување со приходите врз основа на нормата на придонесот до 8,7%, а во долгорочното осигурување — со приходите врз основа на нормата утврдена според точката 1 од оваа одлука.

На околицките и републичките заводи за социјално осигурување банката нема да им одобрува кредити за потребите на финансирањето на инвестициите од претходниот став.“

3. Во точката 4 бројот „1958“ се заменува со „1959“.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

Р. п. бр. 120

31 мај 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

321.

Врз основа на членот 25 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУКАНИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ПОМАЛИ УГОСТИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за определување на угостителските дуќани и претпријатија што се сметаат како помали угостителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58) точката II се менува и гласи:
„I. Како помали угостителски стопански организации во смисла на членот 24 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации се сметаат:

1) самостојните угостителски дуќани што не се наведени во точката I од оваа одлука;

2) угостителските претпријатија за кои советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на угостителството ќе утврди дека имаат карактер на помали угостителски стопански организации.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 122

31 мај 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

322.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА КОЈА Е ПРОШИРЕНА ЦИВИЛНАТА УПРАВА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за посебниот додаток на службениците запослени на територијата на која е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58) во точката 1 втората реченица се менува и гласи: „На тие службеници ќе им се исплатува посебниот додаток во износот кој претставува разлика меѓу нивната досегашна плата и основната плата во нето износ според Законот за јавните службеници.“

По ставот 1 се додава нов став, који гласи:

„Одредбата од претходниот став важи и за службениците што се преместени или стапиле во служба на орган, установа или организација на територијата врз која се применува оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 117

31 мај 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

323.

Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник се однесуваат на службениците што во државните органи вршат сметководствени работи, како и на службениците запослени во установите и организациите на кои звањата на извршни службеници што вршат сметководствени работи им се определуваат според Законот за јавните службеници.

Член 2

Како стручна спрема за звањата на службеници што вршат сметководствени работи, определени со членот 150 став 1 на Законот за јавните службеници, се подразбира, и тоа:

1) како нижа стручна спрема — завршено основно училиште (чл. 6 и 28 од Општиот закон за

школството — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58) или на него рамна спрема, пропишан стаж и положен стручен испит;

2) како средна стручна спрема — завршено економско или некое друго училиште од финансиски или економски правец од ист ранг што дава потребна спрема за вршење сметководствени работи, или гимназија, пропишан стаж и положен стручен испит.

Средна стручна спрема се признава и без школската спрема од точката 2 став 1 на овој член, ако службеник во звањето сметковен режисер го положи посебниот испит од чл. 36 до 45 на овој правилник — за признавање средна стручна спрема.

Член 3

Приправнички стаж постои за звањата сметковен режисер и сметководител.

Приправничкиот стаж трае две години. По истекот на приправничкиот стаж приправникот полага стручен испит.

Член 4

За приправник за звањето сметковен режисер може да биде назначено лице што ја има школската спрема од членот 2 став 1 точка 1, а за приправник за звањето сметководител — лице што ја има школската спрема од членот 2 став 1 точка 2 на овој правилник, што нема потребна пракса на сметководствени и слични работи и што не положило стручен испит.

Органите и установите кај кои на сметководствени работи се запослени помалку од три службеници, не можат да примаат во служба приправници за звањето сметковен режисер.

Член 5

На приправник што од друга служба ќе премине во сметководствената служба старешината надлежен за назначување може приправничкиот стаж поминат во друга служба да му го признае во целина или делумно, со тоа што приправничкиот стаж во сметководствената служба да не може да биде пократок од шест месеци.

II. Стручна обука на приправниците

Член 6

За време на приправничкиот стаж приправникот се наоѓа на стручна (практична) обука.

Целта на стручната обука е приправникот во текот на стажот со практична работа и со учење под надзор и според определена програма да ги запознае сметководствените работи што ги вршат службеници со соодветно звање.

Член 7

Стручната обука на приправникот за време на приправничкиот стаж се изведува, по правило, во органот чиј службеник е тој.

Ако нема можност приправникот во органот во кој е запослен да се запознае со сите работи на звањето за кое се подготвува и да се здобие со потребната пракса за полагање на стручниот испит, старешината на органот е должен да му го овозможи тоа на друг годен начин, со повремено упатување во други органи, установи односно организации, односно со упатување на соодветни кратки курсеви, семинари и слично.

Член 8

Старешината на органот во кој се изведува стручната обука на приправникот е должен да му овозможи на приправникот за време на обуката да се запознае со сите работи на кои се изведува стручната обука (член 9).

Пред почетокот на изведувањето на стручната обука приправникот треба да биде запознаен со одредбите на овој правилник, со програмата на стручниот испит што треба да го полага тој и со работите на кои се изведува стручната обука.

За правилно и потполно спроведување на стручната обука е одговорно лицето што раководи со работите на сметководството.

Член 9

За време на приправничкиот стаж стручната обука на приправникот се изведува:

- a) за звањето сметковен режисер:
 - 1) на работите на писарницата — 3 месеци
 - 2) на работите на извршување на личните расходи — — — 6 "
 - 3) на работите на извршување на материјалните расходи — — 6 "
 - 4) на работите на финансиска и материјална евиденција — — 6 "
 - 5) на работа на сметачки и пишувачки машини — — — — 2 "
- b) за звањето сметководител:
 - 1) на работите на писарницата — 2 "
 - 2) на работите на изработка, извршување и контрола на извршувањето на буџетот односно финансиските планови на фондските или финансиските планови на самостојните установи — — 6 "
 - 3) на работите на изработка на завршната сметка за извршувањето на буџетот, финансиските планови на фондските и финансиските планови на самостојните установи — — — — 3 "
 - 4) на работите на извршување на личните расходи — — — — 5 "
 - 5) на работите на извршување на материјалните расходи — — — 3 "
 - 6) на работите на финансиска и материјална евиденција — — 3 "
 - 7) на работа на пишувачки и сметачки машини — — — — 1 "

Член 10

За време на стручната обука приправникот води дневник на стручната обука.

Во дневникот на стручната обука приправникот ги запишува: работите на кои се обучува, времето на траењето на обуката на одделни работи, организационите единици во кои се изведува обуката и начинот на изведувањето на обуката.

Увид во дневникот на стручната обука и заверување на изведувањето на обуката врши старешината на организационата единица во која приправникот поминува определено време заради обуката. Заверувањето на дневникот на стручната обука се врши најмалку еднаш месечно. На крајот на обуката старешината дава мислење за успехот што го постигнал приправникот во текот на обуката.

Член 11

Со цел за што подобра подготовка за полагање на стручниот испит, на приправникот за време на стручната обука мора во текот на работното време да му се остави време потребно за запознавање на прописите и соодветната стручна литература.

Член 12

За време на стручната обука на приправникот можат да му се даваат во работа определени работи на кои се изведува стручната обука. Таква работа се смета како дел од стручната обука и се врши под надзор.

Приправникот по завршената стручна обука се распоредува на соодветното работно место, ако старешината надлежен за назначување не определи да се продолжи стручната обука.

Приправник не може да се назначи на раководно место односно положај, ниту може да заминува службеник на такво место односно положај.

Ако стручната обука не се изведува според утврдениот распоред (член 9), или се постапува противно на одредбите од овој правилник за стручната обука, приправникот е должен за тоа да го извести старешината на органот во кој е запослен. Ако и по тоа стручната обука не се изведува според утврдениот распоред или се постапува противно на одредбите од овој правилник за стручната обука, приправникот е должен да му го соопшти тоа на органот при кој постои служба на административната инспекција.

Член 13

Раководителот на организационата единица во која се изведува стручната обука на приправникот, односно службеникот определен од раководителот, може со пропитување на приправникот да проверува дали и во која мера приправникот е подготвен за полагање на испитот.

Ако со пропитувањето се утврди дека приправникот не е доволно подготвен за полагање на испитот, треба да му се укаже на тоа и да се упати кое градиво и во која мера треба уште да совлада.

Во рамките на пропитувањето на приправникот треба да му се даваат и пробни писмени задачи според програмата на стручниот испит.

III. Стручен испит

Член 14

Програмата на стручниот испит се состои од општ и посебен дел.

Член 15

Градивото за програмата на општиот дел на стручниот испит за звањето сметковен режисер опфаќа:

- 1) државно и политичко уредување на Југославија — основна знаење;
- 2) управување во општествените олужби и во стопанските организации — основно знаење;
- 3) Закон за јавните службеници и првиот дел на Законот за работните односи — основно знаење;
- 4) основни права на осигурениците, според прописите за социјалното осигурување;
- 5) прописи за канцеларското работење.

Член 16

Градивото за програмата на општиот дел на стручниот испит за звањето сметководител опфаќа:

- 1) државно и политичко уредување на Југославија;
- 2) стопански систем на Југославија — основно знаење;
- 3) финансиски систем на Југославија — основно знаење;
- 4) управување во општествените служби и во стопанските организации;
- 5) прописи за работните односи и за јавните службеници;
- 6) основни права на осигурениците според прописите за социјалното осигурување;
- 7) прописи за општата управна постапка и за управните спорови;
- 8) прописи за канцеларското работење.

Член 17

Градивото за програмата на посебниот дел на стручниот испит за звањето сметковен режисер опфаќа:

- 1) прописи за извршувањето на буџетот, за извршувањето на финансиските планови на фондските и за извршувањето на финансиските планови на самостојните установи — основно знаење;

2) прописи за сметководственото работење на државните органи и самостојните установи (извршување на претсметките на приходите и расходите на државните органи; извршување на финансиските планови на фондските и на самостојните установи; водење евиденција за остварените приходи и за извршените расходи; склучување договори за набавки, работи и услуги; управување и ракување со имотот што им е даден на управување, и водење евиденција за тој имот; работење со депозити; полагање сметка за остварените приходи и за извршените расходи и за состојбата на имотот, како и составување на завршната сметка);

3) прописи за придонесите, даноците, локалните даноци и таксите — основно знаење;

4) прописи за надоместокот на патните и другите трошоци;

5) прописи за организацијата на службата во која е запослен.

Член 18

Градивото за програмата на посебниот дел од стручниот испит за звањето сметководител опфаќа:

1) прописи за буџетскиот систем (изработка, извршување и контрола на извршувањето на буџетот);

2) прописи за фондските и за самостојните установи (изработка, извршување и контрола на извршувањето на финансиските планови);

3) прописи за сметководственото работење на државните органи, фондските и самостојните установи (извршување на претсметките на приходите и расходите на државните органи; извршување на финансиските планови на фондските и самостојните установи; водење евиденција за остварените приходи и извршените расходи; склучување договори за набавки, работи и услуги; управување и ракување со имотот што им е даден на управување, и водење евиденција за тој имот; работење со депозити; полагање сметка за остварените приходи и за извршените расходи, за состојбата на имотот, како и составување на завршната сметка);

4) прописи за придонесите, даноците, локалните даноци, таксите, царините и другите општествени приходи;

5) прописи за девизното работење на државните органи и самостојните установи;

6) прописи за општественото книговодство;

7) прописи за банките и за работењето преку банките;

8) прописи за надоместокот на патните и другите трошоци;

9) прописи за организацијата на службата во која е запослен.

Член 19

Програмата на општиот и посебниот дел на стручниот испит за звањата сметковен режисер и сметководител ја пропишува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите според градивото определено во овој правилник и ја издава како свое службено издание.

Член 20

Приправникот може да поднесе пријава за полагање на стручниот испит најрано на еден месец пред истекот на приправничкиот стаж.

Писмената пријава за полагање на стручниот испит кандидатот му ја поднесува на органот во кој е запослен, а овој веднаш му ја доставува на органот кај кој е формирана испитната комисија.

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, покрај општите податоци за датумот и местото на раѓањето на кандидатот (општина, околина, народна република), неговата стручна спрема (школи, курсеви и сл.), звањето и платниот разред и работите што ги вршел, се доставува и заверен препис од решението за назначување, а за приправник — и дневникот на стручната обука, со мислење за успехот што го постигнал кандидатот во текот на обуката.

За службеникот што, во смисла на членот 197 став 2 или членот 198 став 3 од Законот за јавните службеници, треба да полага дополнителен испит, кон пријавата за полагање на испитот се прилага решение во кое е определено градивото за полагање на дополнителниот испит (член 31 став 2).

Член 21

Ако рокот за полагање на стручниот испит не е определен во решението за назначување, а не е донесено решение за ослободување од полагањето на испитот, службеникот е должен да го положи соодветниот испит под условите и во сроковите од членот 197 став 2, членот 198 став 3 или членот 199 став 1 на Законот за јавните службеници.

Член 22

Полагањето на стручниот испит го одобрува органот кај кој е формирана испитната комисија, ако утврди дека кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот. За даденото одобрение се известува кандидатот преку органот во кој е запослен. На ист начин се известува и кандидатот на кој не му е одобрено полагање на испитот.

Ако стручната обука на кандидатот не е спроведена според определениот распоред, а за тоа нема вина на кандидатот, полагањето на стручниот испит може да се дозволи и без исполнувањето на тој услов.

Органот кај кој е формирана испитната комисија го утврдува распоредот и ги определува сроковите и времето за полагање на стручниот испит, водејќи при тоа сметка за желбите и интересите на кандидатите, како и за тоа да не дојде до загир во полагањето на испитот. Кандидатот на кој му е одобрено полагањето на испитот мора да биде известен за денот на полагањето на испитот најдоцна на 15 дена пред денот определен за полагање на испитот.

Член 23

Стручниот испит за звањето сметковен режисер се полага усно, а за звањето сметководител писмено и усно.

Задачата за писмениот испит ја составува членот на комисијата односно лицето што е определено како испитувач за предметот од кој се полага писмениот испит. Задачата може да опфати едно или повеќе прашања од сметководственото работење.

Задачата треба да се состави така што од нејзината обработка да може да се види во која мера кандидатот овладеал со прописите и со другите знаења потребни за вршење на работите на звањето за кое се подготвува.

Член 24

Претседателот или член на испитната комисија што ќе го определи тој им ја предава на кандидатите задачата непосредно пред почетокот на писмениот испит. При предавањето на задачата, на кандидатите им се соопштува со кои помошни средства смеат да се служат при изработката на писмената задача.

При изработката на писмената задача употребата на помошни средства што не се дозволени повлекува отстранување од испитот.

При изработката на задачата присуствуваат претседателот или член на комисијата што ќе го определи тој, членот на комисијата односно испитувачот што ја дал задачата и записничарот.

Член 25

За изработка на писмената задача се дава време од четири часа. Времето определено за изработка на задачата се смета од моментот на предавањето на задачата на кандидатите.

Задачата (оригинал и копие) се работи на хартија обележена со печат од органот кај кој е формирана испитната комисија.

Кандидатот го потпишува секој лист хартија на кој ја работел писмената задача. Присутниот член на испитната комисија го забележува на пре-

дадената задача времето на предавањето и го забележува тоа со свој потпис.

По изработката на писмената задача кандидатот полага усен испит.

Член 26

На усниот испит кандидатот се испитува од целокупното градиво што се полага на испитот според чл. 15 до 18 на овој правилник. Испитувањето на кандидатот на усниот испит се врши, по правило, во текот на еден ден.

Начинот на усното испитување го утврдува испитната комисија.

На усниот испит присуствуваат членовите на испитната комисија и записничарот. Ако на комисијата ѝ е додаден испитувач, тој присуствува само додека го врши испитувањето.

Секој член на испитната комисија има право да му поставува прашања на кандидатот. Траењето на усниот испит не е временски ограничено. Кандидатот треба да се испитува сè додека членот на комисијата (испитувачот) односно комисијата не стекне уверение за степенот на знаењето на кандидатот. За траењето на усното испитување одлучува секој член на испитната комисија односно испитувач поединечно, а претседателот на испитната комисија може да интервенира во тој поглед во текот на целото испитување.

Член 27

Оценувањето се врши комисијски. Комисијата го оценува целокупниот успех на кандидатот на испитот, имајќи ги предвид одговорите на усниот испит, а за кандидатите што полагаат писмен испит — и писмената задача.

Оценката на општиот успех на кандидатот е: „положил со одличен успех“, „положил со многу добар успех“, „положил со добар успех“ или „не положил“.

Оценката се дава со мнозинство на гласовите. Во случај на рамномерна поделба на гласовите, одлучува страната на која е гласот на претседателот на комисијата.

Член 28

Стручниот испит може да се повтори двапати. Времето меѓу едното и другото полагање не може да биде пократко од 6 месеци.

Кандидатот што не ќе положи еден дел од испитното градиво (еден или два предмети), може од тој дел на градивото да полага поправителен испит во рокот што ќе го определи испитната комисија, а кој не може да биде пократок од еден месец. Соопштувањето за рокот на полагањето на поправителниот испит кандидатот го прима на потпис на записник од испитната комисија. На поправителниот испит се дава писмена задача само ако кандидатот полага испит од градивото од кое работел писмена задача а писмената задача при поранешното полагање не е поволно оценета.

За полагањето на поправителниот испит при првото полагање на стручниот испит се известува веднаш и органот во кој е запослен кандидатот.

Член 29

Ако кандидатот од неоправдани причини не пристапи на определениот ден кон полагање на поправителниот испит, се смета дека не го положил стручниот испит. Се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и тогаш ако неоправдано се откаже од започнатото полагање на стручниот испит или биде отстранет од испитот (член 24 став 2). За тоа во записникот на испитната комисија се внесува забелешка и по писмен пат се известува органот во кој е запослен службеникот.

Член 30

Службеникот што не ќе положи поправителен испит од предметите од кои покажал слаб успех, го полага повторно целиот стручен испит во рокот од членот 28 став 1 на овој правилник.

Член 31

Службеникот кој во сметководствената служба преминува од јавната служба, од стопанска или општествена организација или од приватна професија и кој го положил стручниот испит во својата струка, ќе полага дополнителен испит од она градиво што не е содржано во градивото на испитот што го положило. Овој испит се полага во рокот кој не може да биде подолг од една година од денот на стапувањето на службеникот на должност. Овој рок се определува во решението за назначување (член 197 став 2 или член 198 став 3 на Законот за јавните службеници).

Од кои предмети службеникот од ставот 1 на овој член ќе полага дополнителен испит, определува органот што ја формира испитната комисија и за тоа го известува службеникот преку органот во кој е запослен најдоцна на шест месеци пред истекот на рокот во кој е должен да го положи овој испит.

Службеникот од ставот 1 на овој член што при назначувањето ќе добие звање на сметковен референт, не полага дополнителен испит.

Член 32

Полагањето на дополнителниот испит од членот 31 на овој правилник може да се повтори само еднаш.

Ако службеникот на дополнителниот испит не положи еден дел од испитното градиво (еден до два предмети), може од тој дел на градивото да полага поправителен испит во рокот што ќе го определи испитната комисија.

Службеникот што не ќе го положи поправителниот испит од предметите од кои покажал слаб успех, го полага повторно целиот дополнителен испит во рокот кој не може да биде пократок од шест месеци. Ако ни во тој рок не го положи испитот, му се откажува службата.

IV. Посебен испит за унапредување во повисоко звање

Член 33

Посебен испит за унапредување во повисоко звање може да бара да полага сметководител што поминал три години во завршниот платен разред на тоа звање и кој за последните три години добивал поволни оценки (член 188 ст. 1 и 2 од Законот за јавните службеници).

На посебниот испит за унапредување во повисоко звање се утврдува способноста на службеникот за вршење на работите од повисокото звање.

Посебниот испит за унапредување во повисоко звање кандидатот го полага писмено и усно.

За задача на писмениот испит на кандидатот му се дава да реши едно или повеќе прашања од сметководствените работи.

На усниот испит на кандидатот му се поставуваат прашања во врска со писмената задача. Освен тоа, кандидатот се испитува од материјата во областа на службата во која е запослен, а особено од професиите што се применуваат во службата.

Член 34

Кандидатот се оценува според успехот покажан на писмената задача и на усниот испит.

Оценката на успехот на кандидатот е: „положил“ или „не положил“.

Член 35

Кандидатот што не ќе го положи посебниот испит за унапредување во повисоко звање, може да се пријави повторно да го полага овој испит по истекот на една година од секое претходно полагање.

V. Посебен испит за признавање на средна стручна спрема

Член 36

Службеникот во звањето сметковен режисер на кој според членот 177 од Законот за јавните службеници му е одобрено полагање на посебниот испит за признавање на средна стручна спрема, го полага тој испит според одредбите од овој правилник.

Член 37

Посебниот испит за признавање на средна стручна спрема може да го полага само службеникот што го положил стручниот испит за своето звање или е ослободен од полагањето на овој испит.

Член 38

Посебниот испит за признавање на средна стручна спрема опфаќа теориски и практични знаења.

Програмата на овој испит се состои од општ и посебен дел.

Член 39

Програмата на општиот дел на посебниот испит за признавање на средна стручна спрема го опфаќа следното градиво:

- 1) народен јазик;
- 2) национална историја;
- 3) државно и политичко уредување на Југославија;
- 4) управување во општествените служби;
- 5) основи на стопанскиот систем на Југославија;
- 6) финансиски систем на Југославија;
- 7) прописи за работните односи и за јавните службеници;
- 8) прописи за општата управна постапка и за управните спорови.

Член 40

Програмата на општиот дел на посебниот испит за признавање на средна стручна спрема ја пропишува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите според градивото од членот 39 на овој правилник и ја издава како свое службено издание.

Член 41

Програмата на посебниот дел на посебниот испит за признавање на средна стручна спрема го опфаќа градивото од членот 18 на овој правилник.

Член 42

Службеникот на кој му е одобрено полагањето на посебниот испит за признавање средна стручна спрема, му ја поднесува пријавата со одобрението на органот во кој е запослен. Старешината на овој орган му ја доставува пријавата на органот кај кој е формирана испитната комисија. Кон пријавата се доставува одобрението за полагање на испитот.

Органот кај кој е формирана испитната комисија го определува денот и часот за полагање на испитот и за тоа го известува кандидатот преку органот во кој е запослен.

Член 43

На испитот кандидатот прво усно го полага градивото на општиот дел од испитот.

Кандидатот што не ќе го положи општиот дел, не може да го полага посебниот дел на испитот.

На кандидатот што не покажал задоволителен успех од еден дел на општиот дел на испитот (еден или два предмети) комисијата може да му определи да полага поправителен испит од тоа градиво. Рокот во кој ќе го полага поправител-

ниот испит го определува испитната комисија, и тој не може да биде пократок од два месеца ниту подолг од дванаесет месеци од претходното полагање. Ако кандидатот не пристапи кон полагање на поправителниот испит во определениот срок, се смета дека не го положил овој дел на испитот.

Кандидатот што ќе го положи општиот дел на испитот, полага следниот ден писмен испит во рамките на посебниот дел на испитот.

Задачата за писмениот испит ја составува членот на комисијата односно лицето што е определено како испитувач за предметот од кој се полага писмениот испит.

За писмениот испит на кандидатот му се дава да реши посложени задачи од тој предмет.

За изработка на писмената задача се дава време од четири часа. Во случај на потреба, ова време може да се продолжи најмногу за два часа.

При изработката на писмената задача присуствуваат претседателот или член на комисијата што ќе го определи тој, членот на комисијата што ја дал задачата и записничарот.

Во поглед на постапката при изработката на писмената задача, важат одредбите од членот 25 на овој правилник.

Член 44

По изработката на писмената задача кандидатот полага усен испит од градивото на посебниот дел на испитот.

Усното испитување опфаќа дискусија по темата што ја обработил кандидатот писмено и испитување од градивото на посебниот дел од испитот.

Член 45

Усното испитување се врши на начинот пропишан во членот 26, а оценувањето на начинот пропишан во членот 27 од овој правилник.

Член 46

Кандидатот што на испитот не ќе покаже задоволителен успех од градивото од општиот дел на посебниот испит за признавање на средна стручна спрема, може само еднаш да го повтори полагањето на испитот од градивото на тој дел, во рокот кој не може да биде пократок од една година ниту подолг од две години.

Повторување на испитот од градивото на посебниот дел на овој испит не е дозволено.

VI. Испитни комисии

Член 47

Испитната комисија пред која се полага стручниот и дополнителниот испит ја определува Сојузниот односно републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите односно секретаријатот за работите на финансиите на автономната единица, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот односно републичкиот извршен совет за општа управа.

Во решението за формирање на испитната комисија се определува и седиштето на комисијата.

Член 48

Испитната комисија пред која се полага посебниот испит за унапредување во повисоко звање ја формира старешината на органот во кој е запослен службеникот.

На кандидатот ќе му се одобри, ако го бара тоа, овој испит да го полага пред испитната комисија пред која се полага стручниот испит.

Член 49

Испитната комисија пред која се полага посебниот испит за признавање на средна стручна спрема ја определува секретаријатот на Сојузниот односно републичкиот извршен совет за општа управа.

Во решението за формирање на испитната комисија се определува и седиштето на комисијата.

Член 50

Испитните комисии од чл. 47 до 49 на овој правилник се состојат од претседател и од два члена, кои во исто време се и испитувачи. Во случај на потреба, комисиите можат да се пополнат со потребен број испитувачи за определен дел на испитното градиво.

Со решението за именување на членовите на комисијата се определува ист број заменици и записничар. Со тоа решение се определува и кое градиво ќе испитува кој член на комисијата односно испитувач.

Претседателот, членовите на комисијата, нивните заменици како и испитувачите, се определуваат од редовите на истакнати стручњаци.

За член на испитната комисија не може да биде именувано лице што има спрема од пониска група од спремата на звањето за кое се полага испитот.

Член 51

Целокупната администрација во врска со испитот ја врши организационата единица на органот кај кој е формирана испитната комисија, во чија надлежност спаѓа школството и стручното издигање на кадрите.

Член 52

За текот на испитот се води записник.

Записникот се води според образецот што ќе го пропише Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Член 53

На членовите на испитните комисии, на испитувачите и на записничарот им припаѓа хонорар според посебни прописи.

Хонорарот на испитувачите им се определува за времето додека фактично учествувале во работата на испитната комисија, но најмалку за два часа.

Трошоците на испитните комисии ги поднесува органот кај кој е формирана комисијата.

VII. Заеднички одредби

Член 54

Службеникот што е должен да го положи стручниот испит не може да биде унапреден во повисоко звање ниту во повисок платен разред додека не го положи тој испит.

На службениците на кои при назначувањето во звање според одредбите од членот 193 став 3 и членот 198 од Законот за јавните службеници со решението за назначување им е определено полагање на стручниот испит, одредбата од претходниот став се применува по истекот на рокот во кој биле должни да го положат стручниот испит.

Член 55

Службениците назначени во звањето сметковен референт не полагаат стручен испит. Овој испит не го полагаат ниту службениците унапредени во повисоко звање според членот 193 став 1 на Законот за јавните службеници.

Член 56

По завршениот испит на кандидатот му го соопштува успехот претседателот на испитната комисија во присуство на сите членови на комисијата.

Член 57

На кандидатот што го положил испитот му се издава уверение за положениот испит.

Уверението за положениот испит го издава органот кај кој е формирана испитната комисија.

Уверението за положениот испит го потпишуваат старешината на органот кај кој е формирана испитната комисија односно службеникот што ќе го овласти тој, и претседателот на комисијата.

Уверението се издава во два примерка, од кои еден примерок му се врачува на службеникот, а другиот се вложува во неговиот персонален лист.

Образецот на уверението за положениот испит го пропишува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

За кандидатот што не го положил испитот се известува за тоа органот во кој е запослен.

Член 58

Кандидатот што полага испит надвор од местото на службувањето, има право на надоместок на патните трошоци според прописите за надоместокот на патните и другите трошоци, и тоа кога првпат полага испит и кога полага поправителен испит по првото полагање на стручниот испит.

Кандидатот што од неоправдани причини не ќе пристапи кон полагање на испитот, нема право на надоместок на патните трошоци.

Патните трошоци паѓаат на товар на органот во кој е запослен службеникот.

Член 59

Кандидатот има право на платено отсуство за полагање на испитот.

Ако кандидатот испитот го полага во друго место, во отсуството според претходниот став се засметува и времето потребно за заминување во местото на полагањето на испитот и за враќање во местото на живеењето.

Отсуството според претходните ставови не се засметува во годишен одмор ниту во отсуство според членот 87 став 1 на Законот за јавните службеници.

VIII. Преодни и завршни одредби

Член 60

Испитите положени на Вишиот финансиски курс на Министерството на финансии на ФНРЈ и на Вишиот економски курс на Стопанскиот совет на ФНРЈ се признаваат како стручни испити за звањето сметководител.

Член 61

Службениците на кои при назначувањето извршено до 1 јануари 1958 година им е определено да полагаат посебен испит за признавање на средна стручна спрема, како и службениците на кои до тој ден им е одобрено полагањето на овој испит, ќе го полагаат испитот за признавање на средна стручна спрема според програмата што им е определена.

Член 62

Стручниот испит и посебниот испит за признавање средна стручна спрема ќе се полагаат според програмата од главите III и V на овој правилник по истекот на три месеци од објавувањето на програмата. До тој срок овие испити ќе се полагаат според досегашните програми, а ако кандидатот бара, според програмата определена со овој правилник — и пред истекот на рокот од три месеци од објавувањето на програмата.

Член 63

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за стручната спрема на службениците на финансиската служба што работат на работи на приходи, царини и сметководство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/54) што се однесуваат на сметководствените службеници.

Член 64

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 11-11018/2
27 мај 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиие,
Никола Минчев, с. р.

324.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и на тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ЦИГАРИТЕ „ОХРИД“

1. Се определува продажната цена на мало за новиот вид цигари: „Охрид“, и таа изнесува 55 динари за 20 парчиња.

Оваа цена важи за цигарите „Охрид“ калибар 8 мм. должина 67 мм. пакувани во картонски кутии со подвижно дно.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3531/1
3 јуни 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

325.

Врз основа на членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46), а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ДРУШТВА НА ФНРЈ

Се одобрува основувањето и работата на Сојузот на географските друштва на ФНРЈ според поднесениот статут, со седиште во Љубљана, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

III/3 бр. 2088/2
20 мај 1960 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

326.

Врз основа на членот 9 оддел II од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ВОДОВИ НА ЈАКА СТРУЈА

Член 1

Градбата на надземни водови на јака струја се врши според Техничките прописи за градба на надземни водови на јака струја, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Надземните водови на јака струја чија градба е започната пред влегувањето во сила на овој правилник, мораат најдоцна во рок од 4 месеци од денот на неговото влегување во сила да се доведат во согласност со одредбите од овие технички прописи.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“;

Бр. 2505
16 мај 1960 година
Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

327.

Врз основа на чл. 47 и 48 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА

Во Решението за именување Изборна комисија на Автономна Покраина Војводина бр. 1 од 28 декември 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57) се вршат следните измени:

1) За претседател на Изборната комисија на Автономна Покраина Војводина се именува Петар Секулиќ, судија на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина, а за негов заменик Антал Стари, судија на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина.

2) Се разрешуваат од должноста претседател на Изборната комисија на Автономна Покраина Војводина Стеван Бабиќ и заменикот претседател на истата Комисија др Карољ Гетвај, со оглед дека не се повеќе судии на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина.

Бр. 19
11 јуни 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Заменик секретар, Душан Симиќ, с. р. Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

328.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДИМИТРОВГРАД

Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина со својата одлука од 3 јуни 1960 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Сојузниот собор во 71 Изборна околија Димитровград, во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 53, 199 и 200 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници донесува

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избор на народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во 71 Изборна околија Димитровград.

Дополнителните избори ќе се одржат на 21 август 1960 година.

Околиската изборна комисија за Изборната околија Димитровград, со седиште во Димитровград, е надлежна за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 21
11 јуни 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Стеван Бабиќ, с. р. Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

329.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА НОВИ САД I

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со својата одлука од 3 јуни 1960 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите во 37 Изборна околија Нови Сад I, во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 53, 199 и 200 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесува

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во 37 Изборна околија Нови Сад I, во групата индустрија, трговија и занаетчиството.

Дополнителните избори ќе се одржат на 28 август 1960 година.

Околиската изборна комисија за Изборната околија Нови Сад I, со седиште во Нови Сад, е надлежна за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 22
11 јуни 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Стеван Бабиќ, с. р. Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

330.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БРЧКО

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со својата одлука од 3 јуни 1960 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите во 130 Изборна околија Брчко, во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 53, 199 и 200 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесува

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во 130 Изборна околија Брчко, во групата индустрија, трговија и занаетчиството.

Дополнителните избори ќе се одржат на 21 август 1960 година.

Околиската изборна комисија за Изборната околија Брчко, со седиште во Брчко, е надлежна за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 23
11 јуни 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Стеван Бабиќ, с. р. Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

331.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ТРАВНИК

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со својата одлука од 3 јуни 1960 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите во 148 Изборна околија Травник, во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 53, 199 и 200 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесува

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во 148 Изборна околија Травник, во групата индустрија, трговија и занаетчиство.

Дополнителните избори ќе се одржат на 21 август 1960 година.

Околиската изборна комисија за Изборната околија во Зеница, со седиште во Зеница, е надлежна за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 24

11 јуни 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Стеван Бабиќ, с. р.

др Дражен Сесардиќ, с. р.

332.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Југословенската инвестициона банка распишува

XLIII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СО ПОТРЕБНИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕНОС И ТРАНСФОРМАЦИЈА

1. Југословенската инвестициона банка од средствата на Општиот инвестиционен фонд ќе дава засми според овој конкурс за изградба на нови капацитети за производство на електрична енергија, со потребни објекти за пренос и трансформација на напон од 110 kV и повеќе.

2. На овој конкурс можат да учествуваат политичкотериторијалните единици и заедниците на електростопанските претпријатија, како и стопанските претпријатија.

3. Заемите според овој конкурс се даваат под услов со износот на бараниот заем и со средствата на корисникот на заемот односно неговиот гарант, да се обезбеди потполна изградба на објектот за кој се бара заем.

4. Заемобарателот е должен да учествува во трошоците на инвестициите и со сопствени средства односно со средства на гарантот во процентот од претметковната вредност на инвестициите што ќе биде дополнително пропишан.

5. Заемобарателот е должен да положи гарантен износ според прописите важечки во времето на донесувањето на одлуката за давање заем.

6. Првенство за добивање заем според овој конкурс ќе имаат заемобарателите:

1) што имаат најниски трошоци на инвестициите по kWh годишно производство на електрична енергија;

2) што се во можност да обезбедат што поголем дел годишно производство на електрична енергија од 1 јануари до 28 февруари и од 15 јули до 15 септември;

3) што имаат најниска продавна цена по 1 kWh електрична енергија на прагот на електраната;

4) што за доведување на произведената енергија во потрошувачки центар бараат најмали нови инвестициони вложувања по еден произведен kWh електрична енергија, при што најголемата вкупна загуба на енергија во преносот, вклучувајќи ја и трансформацијата до местото на предавањето на 110 kV напон, не смее да преминува 8%;

5) чии термоелектрани во што поголем процент како гориво трошат отпадочен јаглен од што помала вредност и со што пониска цена на чинењето, 1.000 kcal. франко складите на термоелектраната;

6) кај кои за обезбедување на преносот на горивото до складот на термоцентралата се потребни што помали вкупни нови инвестициони вложувања;

7) што нудат пократок рок за довршување на објектот;

8) што нудат поголемо учество во трошоците на инвестициите.

Банката може да го утврди максимумот на вкупното инвестиционо вложување односно на инвестиционото вложување од бараниот заем по единица производ, над кој бараниот заем не може да се одобри.

7. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со интерес по норма од 2¹/₆ годишно, со тоа што рокот за враќање на заемот да не може да биде подолг од 40 години — за хидроелектраните, односно 25 години — за термоелектраните.

8. Сите заемобаратели што сакаат да учествуваат на овој конкурс се должни до 30 јули 1960 година да ѝ поднесат на Банката пријава за учествување на конкурсот со податоци:

1) за видот на електроенергетскиот објект, како и за состојбата односно резултатот и потеклото на извршените истражувања, и за изработката на проектите;

2) за предвидената инсталирана сила на електраната, со потребно образложение;

3) за износот на вкупното годишно производство на електрична енергија во електраната на генератор;

4) за количината на електрична енергија чие производство ќе се обезбеди во текот на една година, а посебно од 1 јануари до 28 февруари и од 15 јули до 15 септември како енергетски критични периоди;

5) за износот на вкупните трошоци на изградбата на целиот инвестиционен објект. Податоците треба да се дадат по објекти, а во рамките на објектите според видовите на работите (градежни работи, увозна и домашна опрема и друго);

6) за продажната цена на електричната енергија на прагот на електраната искажано во Дин./kWh;

7) за редуцираниот број на часовите на користење на електраната во текот на една година (да се даде преглед);

8) за износите на средствата потребни за нови инвестиции за пренос на произведената електрична енергија во потрошувачкиот центар до нејзиното предавање на напон од 110 kV и повеќе. Да се опишат подробно карактерот и улогата на електраната во енергетскиот систем, а особено во однос на потрошувачката. При тоа да се опишат задачите и улогата на постојните далекуводи и трафостаници, и да се дадат анализа и карактеристики на евентуалната потреба од изградба на нови преносни објекти;

9) за видот, калоричната сила и квалитетот на јагленот, како и за името на рудникот од кој ќе се допрема јагленот во термоелектраната. Ако се користи отпадочен јаглен, особено да се истакне и наведе во кој процент се користи тој. Да се даде цена на горивото за 1.000 kcal. франко склад на електраната;

10) за височината на средствата за нови инвестиции потребни за обезбедување на снабдувањето на термоелектраната со предвидената количина гориво, вклучувајќи ги и инвестиционите вложувања за транспорт до складот на термоелектраната, како и за утврдените запаси на јаглен со кои располага рудникот и за колку години се предвидува дека ќе траат овие запаси на јаглен. Ако за снабдување на термоелектраните со гориво се потребни нови инвестициони вложувања, да се искаже височината на потребните средства за оваа намена.

За сите предни податоци да се даде анализа на начинот на кој е дојдено до тие податоци и да се приложи ситуационен план (скица) на инвестициониот објект (електраната).

9. Барањето за инвестиционен заем треба да ги содржи податоците наведени во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини обрасци.

10. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да поднесе инвестиционен елаборат според членот 17 точка 1 и членот 18 став 1 на Уредбата за заемите за инвестиции.

Кај хидроелектраните производството на електрична енергија треба да биде прикажано по месеци односно обработено за просечна и средно сушна хидролошка година. Производството на електрична енергија кај термоелектраните треба да биде прикажано врз базата на работа од 6300 часови годишно, со дозволено отстапување во зависност од набавената количина јаглен. Производството да се прикаже во kW на генераторот и прагот на електраната. За секоја нова електрана треба да се дадат технички и економски податоци за изградбата на потребна преносна мрежа, како и за загубите во преносот на електричната енергија.

Предмерот кон идејниот проект на градежните работи треба да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, да може да се види како е дојдено до одделни количини работи. Претсметката треба да биде изработена по сите позиции на предмерот, врз основа на важечките цени. Предмерот и претсметката изработени врз база на груби параметри нема да се земаат предвид. За градежните работи наместо идеен проект може да се поднесе одобрен главен проект.

Спецификацијата на опремата треба да биде изработена со назначување на главните карактеристики, како и со назначување на цените за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема) и на трошоците на монтажните работи.

11. Подносителот на барањето за заем според овој конкурс е должен да изработи и подробно обработи термински план за извршување на подготвителните работи со предмер и претсметка, како и временски план за ангажирање потребни средства за неговото извршување.

12. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да и поднесе на Банката изјава за обезбедувањето на средства за полагање на гарантниот износ и на средства за учество во трошоците на инвестициите, ако тие средства му ги обезбедува политикотериторијалната единица.

13. Банката може да го обуслови одобрувањето на заемот со гаранција од политикотериторијалната единица, или со гаранција од електростопанската засадница ако таа не барала заем.

14. Барањето за заем, со потребната документација, ѝ се поднесува во 4 примерка на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

15. За поднесување на барањето за заем со сета пропишана документација се утврдуваат два срока, и тоа: до 15 декември 1960 и до 15 април 1961 година.

О. бр. 284
16 април 1960 година
Белград

Југословенска инвестициона банка
Главна централа

Генерален директор,
Аугустин Паниќ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Хасан Бркиќ, с. р.

333.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Југословенската инвестициона банка распишува

XLIV К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОДИГАЊЕ ИНТЕНЗИВНИ КУЛТУРИ НА ДРВЈА

1. Југословенска инвестициона банка ќе дава според овој конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд заеми за подигање интензивни култури на дрвја од голем и брз прираст (во натамошниот текст: насади), вклучувајќи ги мелиорационите работи, подигањето на расадници и градежни објекти, како и набавката на опрема неопходна за извршување на овие работи.

Како интензивна култура, во смисла на претходниот став, се смета секој насад подигнат со цел да се постигне — со примената на најефикасни агротехнички, агромелиоративни и силвикултурни мерки, во определен временски период (обрт) — најголем принос на што поквалитетна дрвна маса.

2. На овој конкурс можат да учествуваат политикотериторијалните единици, шумско-стопанските организации без оглед дали се организирани како стопански претпријатија или самостојни установи, селскостопанските организации и претпријатијата за преработка на дрво.

3. Површината на земјиште предвидена за подигање насад, за која се бара заем, не може да биде помала од 50 ха.

4. Заемобарателот е должен да учествува во трошоците на инвестициите и со сопствени средства, како и да положи гарантен износ според прописите важечки во времето на донесувањето на одлуката за давање заем.

Заемите според овој конкурс ќе се даваат под услов со износот на бараниот заем и со средствата на корисникот на заемот односно на неговиот гарант, да се обезбедуваат инвестициите од точката 1 на овој конкурс за кои се бара заем.

5. Од средствата на заемот не може да се нававува опрема што била веќе употребувана.

6. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со интерес по норма од 2% годишно.

Срокот за враќање на заемот не може да биде подолг:

- 1) за насади од лисјари — од 15 години;
- 2) за насади од иглолисници — од 20 години;
- 3) за опрема — од 8 години.

За мелиорациони работи, за изградба на градежни објекти и патишта, срокот за враќање на заемот е 15 години ако се овие објекти врзани за инвестиции за подигање на насади од лисјари, односно 20 години — за подигање на насади од иглолисници.

Отплатата по заемот за опрема започнува да тече 6 месеци по извршената набавка на опремата.

Заемот даден за другите намени според овој конкурс ќе се врати најдоцна во годината на главната сеча, односно за лисјарите најдоцна во петнаесеттата а за иглолисниците — во дваесеттата година сметајќи од договорениот срок за завршување на садењето, со тоа што во периодот до петнаесеттата односно дваесеттата година ќе се уплатува шестмесечно само износот на интересот.

7. Првенство при добивање на заемот ќе имаат заеmobарателите што:

1) имаат пониски вкупни трошоци на инвестициите по единица засадена површина, со тоа што начинот на подигањето и употребените средства да им одговараат на современите методи за подигање на овие видови насади;

2) имаат пониски трошоци на транспортот по 1 м³ дрвна маса;

3) во пократок срок ќе го извршат подигањето на насадот на поголема површина.

Банката може да го утврди максимумот на вкупното инвестиционо вложување по 1 ха насад, како и транспортните трошоци по 1 м³ дрвна маса, над кои бараниот заем не може да се одобри.

8. Барањето за инвестиционен заем треба да ги содржи податоците наведени во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини обрасци.

9. Кон барањето за заем се поднесува и потполн инвестиционен елаборат според членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции. Инвестиционата програма и идејниот проект на градежните работи мораат да бидат ревидирани и одобрени.

Предмерот кон идејниот проект на градежните работи треба да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини работи. Претсметката треба да биде изработена по сите позиции на предмерот, врз основа на важечките цени. Груб предмер и претсметка изработена врз основа на грубиот предмер, нема да се земат предвид. За градежните работи место идејниот проект може да се поднесе првиот дел од одобрениот главен проект.

Спецификацијата на опремата треба да биде изработена со назначување на главните карактеристики, како и со назначување на цените за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема) и на трошоците на монтажните работи.

10. Заеmobарателот е должен кон барањето за заем да ѝ поднесе на Банката доказ дека се обезбедени средства за полагање гарантен износ и средства за учество во трошоците на инвестициите (член 17 точка 2 на Уредбата за заемите за инвестиции). Ако тие средства ги обезбедува политичкотериторијалната единица, заеmobарателот е должен кон барањето за заем да поднесе изјава од надлежниот орган на политичкотериторијалната единица за обезбедувањето на тие средства.

11. Банката може да го обуслови одобрувањето на заемот со гаранција од политичкотериторијалната единица.

12. Барањето за заем се поднесува во четири примерка до најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка. Ако постои изработена и одобрена повеќегодишна програма за подигање насади, кон едниот примерок на барањето за заем се поднесува примерок од комплетната програма, а кон другите — по еден примерок на изводот од комплетната програма со подробно образложение на инвестиционите вложувања на кои се однесува барањето за заем.

13. Барањата за заем според овој конкурс можат да се поднесат во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 342
11 април 1960 година
Белград

Југословенска инвестициона банка
Главна централа

Претседател
на Управниот одбор,
Хасан Бркиќ, с. р.

Генерален директор,
Аугустин Папиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за издадоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60, се поткирднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАДОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во точката 26 став 2 под 4 на крајот од првата реченица треба да се додадат изоставените зборови: „односно на смртта на работникот“, а во втората реченица помеѓу зборовите: „пензионираниот работник“ и зборовите: „поднесе доказ“ треба да се додадат изоставените зборови: „односно фамилијата на умрениот работник“.

Во точката 27 во ставот 4 наместо зборовите: „ако на теренот се организирани и сместување и исхрана“ треба да стои: „ако е на теренот организирано сместување или исхрана, а за 20% ако на теренот се организирани и сместување и исхрана“.

Во точката 34 на крајот, во текстот во заграда зборот: „и“ треба да се замени со запирка, а по зборовите: „30/59“ треба да се додадат изоставените зборови: „и 36/59“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Белград, 2 јуни 1960 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 23 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ПРИ ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

За генерален директор на Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка на ФНРЈ се назначува Сергеј Гуровиќ, досегашен генерален директор на Народната банка на ФНРЈ — Централата за НР Србија.

Б. бр. 36
31 мај 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 24 став 1 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ПРИ ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

Се назначува за генерален финансиски инспектор на Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка на ФНРЈ Тоша Тишма, досегашен помошник на сојузниот државен секретар за работите на финансите и сојузен финансиски инспектор.

Б. бр. 35
31 мај 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

По предлог од Советот на Институтот за општествени науки, а врз основа на членот 11 став 1 од Уредбата за Институтот за општествени науки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

1. За директор на Институтот за општествени науки се назначува др Радивоје Увалиќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи.

2. Се разрешува од должноста на директор на Институтот за општествени науки Влајко Беговиќ, поради заминување на друга должност.

Б. бр. 37
7 јуни 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 19 од 7 мај 1960 година објавува:

Правилник за изработката и содржината на проектите за заштита на земјишта од ерозија и за уредување на пороите.

Во бројот 20 од 14 мај 1960 година објавува:

Упатство за здравствената книшка на селско-стопанскиот проиводител.

Во бројот 21 од 21 мај 1960 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите и начинот на спроведувањето на конкурси за запишување на виши стручни училишта;

Одлука за определување на околии и општини во смисла на членот 160 од Законот за јавните службеници;

Правилник за полагањето на завршниот испит во гимназијата;

Правилник за определување посебен додаток за службениците со висока медицинска спрема во заводите за социјално осигурување.

Во бројот 22 од 28 мај 1960 година објавува:

Одлука за определување претставник на Народното собрание на НР Србија во управувањето со Занаетчиската комора на НР Србија;

Одлука за потврда на Одлуката на Универзитетот во Белград за основавање Институт за примена на нуклеарната енергија во стопанството, ветеринарството и шумарството;

Одлука за разрешување од судиската должност на судии на Врховниот суд на НР Србија и на окружните судови;

Одлука за избор на судии на Врховниот суд на НР Србија и на Окружниот суд во Краљево;

Одлука за уважување оставката и за определување дополнителни избори за упразнетото место на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Србија;

Одлука за определување нормите на придонесот за кадри во стопанството за 1960 година што ќе го плаќаат приватните дуќани;

Уредба за определување на републичките матични управни органи за прашања на стручното оспособување на кадрите;

Уредба за плаќањето на даночните и други обврски по пат на чековни уплатници;

Решение за именување нови членови претставници на Извршниот совет, општествените и другите организации во управувањето со Трговската комора на НР Србија;

Решение за именување нови членови претставници на Извршниот совет, општествените и другите организации во управувањето со Занаетчиската комора на НР Србија;

Решение за измена на Решението за основавање Завод за социјални прашања;

Конкурс за финансирање на изработката на проекти за објекти за настава по физичко воспитување во училиштата и за објекти за рекреација и спорт во градовите и индустриските населби;

Исправка на Одлуката за определување бројот и за разрешување и избор на членови на Универзитетскиот совет и факултетските совети на Универзитетот во Белград.

Во бројот 23 од 4 јуни 1960 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на НР Србија за 1960 година;

Закон за измени на Законот за помошта на жртвите на фашистичкиот терор;

Закон за основавањето на Виша геодетска школа во Белград;

Закон за измени и дополненија на Законот за универзитетите;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за продолжување работата на Институтот за проучување земјишта во Белград како научна установа;

Решение за потврда на Одлуката за измени и дополненија на статутот на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот во Белград;

Решение за именување претседател и членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на културните споменици;

Наредба за укинување на малата матура во класичната гимназија и за престанок на запишувањето на нови ученици во првиот клас на класичната гимназија;

Правилник за измени на Правилникот за организацијата и работата на средните медицински училишта;

Правилник за организацијата и работата на Комисијата за доделување награди во областа на културата;

Решение на Републичката изборна комисија за разрешување и именување претседател и заменик претседател на Покраинската комисија за спроведување на изборите за народни пратеници на Народното собрание на НР Србија во Нови Сад.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 17 од 27 април 1960 година објавуваат:

Уредба за укинување на Управата за инвестиции на Секретаријатот на Извршниот совет за општи стопански работи;

Уредба за измена и дополнување на Уредбата за пренесување работите во надлежност на републичките органи на управата;

Одлука за определување на околиците во чиј народен одбор можат по исклучок да се основаат секретаријати како основни органи на управата;

Решение за измена на Решението за основавање Завод за душевно заостанати деца и младина како установа со самостојно финансирање;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметковниот план за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението;

Указ за поднесување даночни пријави за данокот на доход од згради (куќарина) за 1960 година.

Во бројот 18 од 4 мај 1960 година објавуваат:

Закон за заштитата на културните споменици;

Закон за осемнување на крави и овци;

Закон за измени и дополненија на прописите за прекршоците во законите на НР Хрватска;

Уредба за усогласување на прописите за прекршоците во уредбите и во прописите на републичките органи на управата со прописите на Основниот закон за прекршоците.

Во бројот 19 од 11 мај 1960 година објавуваат:

Закон за заштитата на природата;

Правилник за домашната дејност;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за организацијата и работата на Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет на Саборот.

Во бројот 20 од 16 мај 1960 година објавуваат:

Наредба за определување на судовите што ќе ги решаваат кривичните предмети на малолетниците од надлежноста на повеќе околински судови;

Решение за прогласување на населбата Дјелетовачка пустака за самостојна населба;

Решение за бришење од евиденцијата на називите на местото Кравице како самостојна населба;

Решение за бришење од евиденцијата на називите на местото Капелшиќак како самостојна населба;

XIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Инвестициониот фонд на НР Хрватска за подобрување снабдувањето со нафтни деривати во друмскиот сообраќај.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 14 од 28 април 1960 година објавува:

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Советот за туризам;

Решение за именување членови на музејските совети;

Упатство за спроведување на Уредбата за предупредувањата на сатовите со запаливи течности и на челичните шишиња.

Во бројот 15 од 12 мај 1960 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 16 од 19 мај 1960 година објавува:

Одлука за минималните градежни и хигиенски услови за определување на станбените згради за кои се плаќа куќарина, и за постапката за утврдување дали постојат тие услови;

Одлука за основавање Комисија на Извршниот совет за погранични прашања;

Одлука за почетокот на исплатувањето на новите полагајни плати на судиите на некои судови;

Одлука за посебниот додаток на ректорот и проректорот на Универзитетот во Љубљана, на ректорите на уметничките академии, на деканите и продеканите на факултетите на Универзитетот во Љубљана;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за рамките за определување полагајните плати на секретарите на народните одбори;

Одлука за измена на Одлуката за доделување алиментации на бабиците;

Одлука за систематизацијата на работните места на секретаријатот на Советот за школството на НРС;

Одлука за систематизацијата на работните места на Заводот за унапредување на школството на НРС;

Решение за именување помошник секретар во Секретаријатот на Извршниот совет за општа управа;

Решение за именување главен градежен инспектор во Градежниот инспекторат во НРС;

Решение за разрешување и именување на главен инспектор за парни котли;

Конкурс за инвестициони заеми во 1960 година од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за основавање плантажи и интензивни насади со цел за производство на дрво.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 17 од 29 април 1960 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за сместување деца во други фамилии, со текст од истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за заштитата на културните споменици, со текст од истиот закон;

Препорака за мерките за унапредување на туризмот во Босна и Херцеговина;

Одлука за избирање на судии на окружен стопански суд и на судија на окружен суд;

Одлука за избирање претседател, потпретседател и записничар на Републичкиот собор на Народното собрание на НР Босна и Херцеговина;

Одлука за избирање претседател, потпретседател и записничар на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Босна и Херцеговина;

Одлука за потврда на Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Околијата Приједор и за потврда на одлуките на народните одбори на околиците Бања Лука, Мостар и Приједор за утврдување на живните органи на управата;

Упатство за здравствената легитимација на селскостопанските производители;

Упатство за содржината и начинот на водењето на евиденцијата на лицата осигурени според Законот за здравственото осигурување на селскостопанските производители;

Решение за престанок на важењето на Решението за цените за ситно техничко дрво, шумски садници, споредни шумски производи и за користење на шумското земјиште.

Во бројот 18 од 6 мај 1960 година објавува:

Наредба за гонење добиток на јавни патишта;

Правилник за начинот на спроведување и за условите на конкурсите за запишување ученици во гимназијата;

Наредба за определување на околинските народни одбори при кои ќе се основаат испитни коми-

сии за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила што се здобиле со стручната спрема со практична работа;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување на народните одбори на околиите при кои ќе се основуваат испитни комисии за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани работници;

Решение за именување претседател, потпретседател и членови на управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР БиХ;

Решение за новиот состав на Советот на Радио Сараево;

Решение за новиот состав на филмскиот совет на Претпријатието за снимање на филмови „Босна филм“ во Сараево;

Решение за новиот состав на Советот за избор на филмови на Претпријатието за промет на филмови „Кинема“ во Сараево;

Решение за именување претседател и член на Републичкиот дисциплински суд.

Во бројот 19 од 13 мај 1960 година објавува:

Решение за престанок на работата на Пастувската станица во Ливно;

Решение за престанок на работата на Пастувската станица „Пале“ во Пале;

Решение за престанок на работата на Пастувската станица во Вања Лука;

Правилник за полагањето на завршниот испит во гимназијата;

Решение за именување претседател и член на Републичкиот виши дисциплински суд;

Решение за назначување помошник директор на Заводот за стопанско планирање на НР БиХ;

Решение за назначување директор на Управата за речен сообраќај на НР БиХ;

Исправка на Законот за спроведување на Законот за искористувањето на селскостопанското земјиште.

Во бројот 20 од 20 мај 1960 година објавува:

Упатство за легитимацијата на комунални инспектори;

Програма за полагањето на испитите за квалификувани и висококвалификувани работници од рударска струка што со стручната спрема се здобиваат со практична работа;

Исправка на Законот за гимназијата.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 12 од 19 април 1960 година објавува:

Решение за именување член во Советот за народно здравје на Народна Република Македонија;

Правилник за организацијата и работата на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;

Нредба за одредување ловостој на одделни видови заштитен дивеч.

Во бројот 13 од 26 април 1960 година објавува:

Решение за назначување стални судски вешти лица во Народна Република Македонија.

Во бројот 14 од 29 април 1960 година објавува:

Одлука за утврдување престанокот на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за упразнетото место на народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во изборната околина Пробиштип;

Одлука за утврдување престанок на пратенички мандати и за одредување дополнителни избори за народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание;

Правилник за полагање стручен испит за висококвалификуван занаетчиски работник;

Правилник за содржината на договорот за работа што се склучува помеѓу земјоделските работници и приватните работодатели;

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работата на Републичкиот завод за физичка култура;

Решение за распишување на дополнителни избори за народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на НР Македонија;

Решение за распишување на дополнителни избори на народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Во бројот 15 од 9 мај 1960 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители, со текст од истиот закон;

Наредба за забрана на сообраќајот со запрежни возила и водење и терање на добиток на јавниот пат од I ред бр. 5 Скопје—Тетово—Дебар на делот Тетово—Гостивар;

Наредба за забрана на сообраќајот со запрежни возила и водење и терање на делови од јавниот пат од I ред број 4 Титов Велес—Демир Капија—Гевгелија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 8 од 8 април 1960 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Заводот за стопанско планирање на НР Црна Гора;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Извршниот совет на Народното собрание на НР Црна Гора;

Одлука за распределба на придонесот за кадри во стопанството што го плаќаат стопанските организации и приватните дуќани на територијата на НР Црна Гора;

Одлука за нормите на придонесот по кои во 1960 година ќе го плаќаат придонесот за кадри во стопанството приватните занаетчиски дуќани и угостителските дуќани и приватните сопственици на друмски моторни возила и бродови што се занимаваат со јавен превоз;

Одлука за распределба по општини на минималниот обем за пошумување и пополнување

Во бројот 9 од 15 април 1960 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување потесен градежен реон на населбата од градски карактер Колашин;

Одлука за распределба на максималниот обем за сечење корисно дрво од иглолисници и лисјари во шумите на општонародниот имот по општини и корисници и за определување на максималниот обем за сечење дрва од иглолисници и лисјари во приватни шуми.

Во бројот 10 од 16 април 1960 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за поделба на НР Црна Гора на општини, со текст на истиот закон;

Правилник за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки што се применуваат врз учениците на основно училиште;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Црна Гора одржани на 10 април 1960 година.

Во бројот 11 од 18 април 1960 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за вршење приватна професионална здравствена дејност, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за мерките за спроведување на Законот за искористување на селскостопанското земјиште, со текст на истиот закон;

Одлука за определување на бројот на претставниците на општествената заедница во управувањето со републичките стопански комори;

Одлука за определување претставници на Народното собрание на НР Црна Гора во управувањето со републичките стопански комори;

Одлука за определување бројот на одборниците, начинот и постапката за основавање народни одбори на новите општини и за преземање на имотните права и обврски, архивите и инвентарот на укинатите општини.

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ГРАДЊУ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА ЈАКЕ СТРУЈЕ

што се составен дел од Правилникот за техничките прописи за градба на надземни водови на јака струја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60) објавени се како додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60 и можат да се добијат преку Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка бр. 9, Жиро сметка 101-11/1-30.

СОДРЖИНА:

	Страна
309. Указ за прогласување на Законот за Сојузниот фонд за научна работа — — —	485
Закон за Сојузниот фонд за научна работа — — —	485
310. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности — — —	487
Закон за измени и дополненија на Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности — — —	487
311. Закон за данокот на личниот приход на граѓаните (Пречистен текст) — — —	488
312. Закон за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности (Пречистен текст) — — —	490
313. Уредба за Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања — — —	493
314. Уредба за дополненија на Уредбата за цените и за условите за продажба на електрична енергија — — —	494
315. Уредба за измени на Уредбата за наградите за вонредна работа и за особени успеси во работата и за надоместоците за прекувремена работа на службениците на државните органи — — —	494
316. Одлука за одобрување на куќните совети заеми за поправки и преправки на станбени згради — — —	494
317. Одлука за условите и постапката за приклучување на селскостопански претпријатија и погони кон земјоделски задруги — — —	495
318. Одлука за определување на јавните работи, акциите, функциите и граѓанските должности на кои претрпената повреда се признава како несреќа при работата — — —	496
319. Одлука за определување на случаите на несреќа при работата во врска со користењето на правото на здравствена заштита, рехабилитација и запослување — — —	497
320. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за распределба на општите норми на придонесот за социјално осигурување на норми за одделни гранки на осигурувањето — — —	497
321. Одлука за измена на Одлуката за определување на угостителските дукани и претпријатија што се сметаат како помали угостителски организации — — —	498
322. Одлука за измена на Одлуката за посебниот додаток на службениците запослени на територијата на која е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија — — —	498
323. Правилник за стручната спрема и стручните испити на службениците што вршат сметководствени работи — — —	498
324. Наредба за продажната цена на цигарите „Охрид“ — — —	504
325. Решение за одобрување основавањето и работата на Сојузот на географските друштва на ФНРЈ — — —	504
326. Правилник за техничките прописи за градба на надземни водови на јака струја — — —	504
327. Решение за именување нов претседател и заменик претседател на Изборната комисија на Автономна Покраина Војводина — — —	505
328. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Димитровград — — —	505
329. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Нови Сад I — — —	505
330. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Брчко — — —	505
331. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Травник — — —	506
332. XLIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на капацитети за производство на електрична енергија, со потребни објекти за пренос и трансформација — — —	506
333. XLIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за подигање интензивни култури на дрвја — — —	507
Исправка на Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и двоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци — — —	508